



# СЛ

3682 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ  
91001 - СКОПЈЕ, п. факс 51

# К

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Четврток, 17 април 1986  
Скопје

Број 14

Год XLII

Претплатата за 1986 година изнесува 3.800 динари. Овој број чини 150 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

182.

Врз основа на член 338 алинеја 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 10 април 1986 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

##### Член 1

Во Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/82) во член 20 став 4 се бришат зборовите: „на делегатите што го заменуваат постојаниот делегат и“.

##### Член 2

Во член 31 зборовите: „и делегатите што заменуваат постојан делегат“ се заменуваат со зборовите: „за определен временски период или за одделна седница“.

##### Член 3

Член 82 се менува и гласи:  
„Претседателот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се избира за време од две години и може врз основа на образложен предлог да биде избран на иста функција уште еднаш во текот на траењето на мандатниот период на Собранието.“

Потпретседателот на Собранието, претседателите и потпретседателите на соборите на Собранието се избираат за време од две години и можат врз основа на образложен предлог да бидат избрани на иста функција уште еднаш во текот на траењето на мандатниот период на Собранието.

Никој не може да биде избран за претседател и потпретседател на Собранието или за претседател или потпретседател на собор на Собранието во два мандатни периода на Собранието еднопосредно.“

##### Член 4

Во член 87 став 1 се бришат точките 10 и 19, а во точка 17 на крајот, наместо точка и запирка се става запирка и се додаваат зборовите: „за што Претседателството дополнително го известува Собранието“.

Во точка 20 се бришат зборовите: „Формира одбори и други тела за организирање и спроведување на прослави на одделни историски настани од значење за Републиката и на други настани чие одбележување е потребно“.

##### Член 5

Член 159 се менува и гласи:  
„Соборот на здружениот труд, Општествено-политичкиот собор и Соборот на општините рамноправно:

— ги донесуваат републичкиот општествен план, републичкиот буџет и завршната сметка за извршување на буџетот;

— претресуваат прашања, донесуваат закони и други акти и даваат автентични толкувања на законите од областа на народната одбрана и општествена самозаштита; надворешната политика; менувањето на границите на Републиката; системот на општественото планирање; системот на финансирањето на општините и на Републиката; побрзот развој на стопански недоволно развиените краишта; регионалниот развој на Републиката; празниците, одликувањата и признанијата на СРМ; референдумот; основните на изборниот систем во организациите на здружениот труд и во другите самоуправни организации и заедници и изборот и отповикувањето на членови на делегациите на основните самоуправни организации и заедници и на делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници;

— вршат општествен надзор и

— донесуваат одлука за организацијата и делокругот на стручните служби на Собранието“.

##### Член 6

Член 160 се менува и гласи:

„Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот одбор рамноправно:

— претресуваат прашања, донесуваат закони и други акти и даваат автентични толкувања на законите од областа на: системот на социјалистичките самоуправни општествени односи; слободите, правата и должностите на човекот и граѓанинот; заштитата на поредокот утврден со уставот и јавната безбедност, правосудството; привремените мерки на општествена заштита на самоуправните права и општествената сопственост спрема организациите на здружениот труд, самоуправните интересни заедници и другите самоуправни организации и заедници, сопствено-правните и другите имотно-правни односи; наследувањето; експропријацијата и боречката заштита;

— ги остваруваат правата на Собранието во поглед на одговорноста на Извршниот совет и на функционерите што ги избира или именува Собранието и ги укинуваат или понижуваат прописите и другите акти на Извршниот совет што не се во согласност со Уставот, со закон или со друг пропис на Собранието;

— основаат републички органи на управата и републички организации и

— одлучуваат за надоместоците на функционерите што ги избира, односно именува Собранието“.

##### Член 7

Член 161 се менува и гласи:

„Соборот на здружениот труд и Соборот на општините рамноправно:

— претресуваат прашања, донесуваат закони и други акти и даваат автентични толкувања на законите од областа на: просторното и урбанистичко планирање; уредувањето и користењето на земјиштето и добрата во општа употреба; работењето и управувањето на комуналните организации на здружениот труд, станбената изградба, нејзиното финансирање и управување со станбените згради и становите во општествена сопственост, заштитата на природата и човековата околина; безбедноста на патниот, железничкиот и езерскиот сообраќај; заштитата од пожар и од елементарни непогоди и игрите на среќа и

— одлучуваат за распишување на јавни заеми“.

## Член 8

Член 162 се менува и гласи:

„Општествено-политичкиот собор и Соборот на општините рамноправно претресуваат прашања, донесуваат закони и даваат автентични толкувања на законите од областа на остварувањето на уставната положба и рамноправноста на народностите, како и припадниците на етничките групи; републичкото државјанство; химната, употребата на знамињата, бракот, семејството и старателството; здруженијата на граѓаните, јавните собири и јавните приредби, набавувањето, поседувањето, носењето, испробувањето и обележувањето на оружје и муниција“.

## Член 9

Во член 167 по зборот „труд“ се става записка и се додаваат зборовите: „Соборот на општините“.

## Член 10

Во член 170 по став 3 се додава нов став кој гласи:

„Во случаите од претходните ставови Соборот своето мислење го доставува по правило 20 дена пред денот определен за одржување на седницата на надлежниот собор“.

## Член 11

По член 193 се додава нов член кој гласи:

## „Член 193-а

Посложените и пообемни прашања и законски предлози работните тела, по правило ги претресуваат два или повеќе пати.

Во првиот претрес работните тела начелно расправаат по прашањата од став 1 на овој член и за своите ставови ги запознаваат делегациите, а во вториот претрес ги сумираат искажаните мислења и врз основа на нив утврдуваат предлози по кои соборите треба да одлучуваат.

Првата расправа се одржува најдоцна 30 дена пред одржувањето на седниците на соборите“.

## Член 12

Во член 216 став 1 точката на крајот се заменува со точка и записка и се додава нова точка која гласи: „9 — Комисија за следење на спроведувањето на Деловникот на Собранието и деловниците на соборите на Собранието“.

## Член 13

Во член 222 точката на крајот се заменува со точка и записка и се додаваат 3 нови алинеи, кои гласат:

— именува членови на Редакцискиот одбор на гласилото на Собранието;

— им предлага на соборите претставници на Собранието во заедничките комисији и други тела што ги формираат други органи и организации, односно работни тела на Собранието и на соборите за соработка со нив;

— им предлага на соборите формирање на одбори и други тела за организирање и спроведување на прослави на одделни исторски настани од значење за Републиката и на други настани чие одбележување е потребно“.

## Член 14

Во член 234 по став 1 се додава нов став кој гласи:

„Комисијата ги следи состојбите во областа на системот на јавното информирање, општествениот систем на информирањето и информативниот систем на Републиката и предлага мерки за развивање на овие системи“.

## Член 15

По член 249 се додава нов поднаслов и нов член кои гласат:

„9. Комисија за следење на спроведувањето на Деловникот на Собранието и на деловниците на соборите на Собранието.“

## Член 249-а

Комисијата за следење на спроведувањето на Деловникот на Собранието и деловниците на соборите на Собранието ја следи и проучува примената на одредбите на Деловникот на Собранието, деловниците на соборите, деловниците на работните тела на Собранието и Деловникот на Делегацијата на Собранието на Социјалистичка Република Македонија во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а особено во однос на:

— остварувањето на правата и должностите на делегатите и на делегациите на основните самоуправни организации и заедници и на општествено-политичките организации во Собранието;

— остварувањето на правата и должностите на делегатите и на делегациите во соборите на Собранието (право на делегатски прашања, постапка за разгледување на интерпелација, обезбедување услови за употреба на јазикот и писмото, обезбедување услови за вршење на функцијата на делегат, имунитет на делегатите и престанок на мандатот на делегатите) и

— работата и соработката на соборите, работните тела на Собранието и на соборите и собранијата на самоуправните интересни заедници“.

## Член 16

Во член 262 по став 2 се додава нов став кој гласи:

„За одделни области или за позначајни прашања од својот делокруг, Собранието и соборите можат да донесуваат и посебни програми“.

## Член 17

Во член 264 по став 2 се додава нов став кој гласи:

„Програмите за работа на соборите ја сочинуваат програмата за работа на Собранието која претставува основа за работа на Собранието во една календарска година“.

## Член 18

Во член 265 алинеја 2 се бришат зборовите: „и Републичкиот одбор на месните заедници“, а во алинеја 4 по зборот „општините“ се става записка и се додаваат зборовите: „Собранието на град Скопје“

## Член 19

Во член 327 по став 1 се додава нов став кој гласи:

„Аманџман може да поднесе овластениот предлагач од член 285 став 2 на овој деловник“.

## Член 20

Во член 355 став 1 по зборот „закон“ се додава зборот „директно“.

## Член 21

По член 360 се додава нов член кој гласи:

## „Член 360-а

Членовите на заедничката комисија од член 360 определуваат претседавач кој раководи со работата на Комисијата.

Во работата на Комисијата соодветно се применуваат одредбите на овој деловник што се однесуваат за работата на работните тела на Собранието и на соборите“.

## Член 22

Во член 380 се брише точката на крајот на реченицата и се додаваат зборовите: „или по одделно прашање од тој нацрт“.

## Член 23

По член 381 се додава нов член кој гласи:

## „Член 381-а

Во организирањето и спроведувањето на јавната дискусија се остварува соработка со органите на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Маке-

донџа, другите општествено-политички организации, организациите на здружениот труд, други самоуправни организации и заедници и научни и стручни институции“.

#### Член 24

Во член 383 став 2 се менува и гласи:

„Извештајот од јавната дискусија претходно го претресуваат надлежните собори и врз основа на заземениите ставови и насоки, со заклучок го задолжуваат предлагачот да изготви и на Собранието да му достави предлог на закон“.

#### Член 25

Во член 384 став 1 по зборот „прими“ се додаваат зборовите „заклучокот заедно со ставовите и насоките заземени по“, по зборот „предвид“ се додава сврзникот „и“, а во петтиот ред по зборот „законот“ се става точка и другите зборови до крајот на ставот се бришат.

#### Член 26

По член 390 се додава нов поднаслов и нов член кои гласат:

„а) Постапка за склучување на општествени договори и самоуправни спогодби

#### Член 390-а

Постапката за склучување на општествен договор започнува со поднесување иницијатива за негово склучување“.

#### Член 27

Во член 391 став 1 се бришат зборовите: „договор“, „и самоуправни спогодба“ и „и самоуправното спогодување“.

Во став 2 се бришат зборовите: „односно на самоуправното спогодување“ и зборовите: „односно самоуправната спогодба“.

#### Член 28

По член 391 се додаваат нови членови кои гласат:

#### „Член 391-а

Ако Собранието одлучи да поведе иницијатива за склучување на општествен договор, претседателот на Собранието иницијативата ја доставува до заинтересираните органи и организации на кои им се предлага да учествуваат во склучувањето на општествениот договор и до Извршниот совет.

#### Член 391-б

Иницијативата за учество на Собранието во склучувањето на општествен договор содржи: основ за учеството на Собранието во неговото склучување, оценка за состојбата и целите што се очекува да се постигнат, причините заради кои се предлага неговото склучување, начелата врз кои тој ќе се заснова, можните учесници, начинот на неговото подготвување и постапката на склучувањето на договорот.

Кон иницијативата се приложува и текст на Начертот на општествениот договор“.

#### Член 29

Во член 392 став 1 се бришат зборот „договор“, односно „договорот“ и зборовите: „или самоуправни спогодба“, „односно на самоуправната спогодба“.

#### Член 30

По член 392 се додаваат нови членови кои гласат:

#### „Член 392-а

При усвојувањето на општествениот договор се определува лице кое во името на Собранието ќе го потпише договорот.

Собранието може при усвојувањето на општествениот договор да го овласти надлежното работно тело да предложи во текстот на договорот што го прифатило Собранието да се извршат изменувања и дополнувања, односно да ги прифати изменувањата

и дополнувањата на одделни членови на општествениот договор што ги поддржале другите учесници, доколку со нив битно не се менува општествениот договор.

Лицето што го потпишало општествениот договор го известува надлежното работно тело или надлежниот собор за извршените измени и дополнувања во смисла на став 2 на овој член.

#### Член 392-б

Општествениот договор се објавува во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Координацијата во врска со спроведувањето на постапката за потпишување и објавување на општествениот договор во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ ја врши предлагачот на иницијативата за склучување на договорот.

#### Член 392-в

Надлежното работно тело, односно Извршниот совет го следат спроведувањето на општествениот договор чиј учесник е Собранието.

Во случај на неспроведување, односно на неизвршување на преземениите обврски надлежните работни тела, односно Извршниот совет даваат иницијатива за спроведување на постапка за општествена одговорност.

#### Член 392-г

Собранието може да донесе одлука за пристапување и кон склучен општествен договор.

Кон предлогот за пристапување на Собранието кон склучен општествен договор се приложува и текстот на општествениот договор.

За одлуката на Собранието да пристапи кон склучен општествен договор се известуваат и другите учесници во договорот.

#### Член 392-д

Одредбите на овој деловник за постапката за склучување на општествен договор се применуваат и за постапката за склучување на самоуправни спогодба.

б) Постапка за склучување на договори.

#### Член 392-ѓ

Собранието може по предлог од работно тело, Извршниот совет, собрание на општина, орган на општествено-политичка организација или Стопанската комора на Македонија, да покрене иницијатива за склучување на договор.

Иницијативата од став 1 на овој член содржи и предлози за начинот на подготвувањето на договорот и за постапката за неговото склучување и се доставува до сите учесници во договорот.

Собранието може да го овласти Извршниот совет или работно тело да учествува во подготвувањето на договорот.

#### Член 392-е

Ако Извршниот совет со извршните совети на собранијата на републиките и на автономните покраини учествува во подготвките на договорот заради остварување на заедничките интереси утврдени со Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а договорот се склучува меѓу републиките и автономните покраини, Извршниот совет го известува надлежното работно тело за текот на подготвките на договорот. Ако Извршниот совет во текот на подготвките на договорот побара мислење од надлежното работно тело, работното тело ќе го разгледа предложеното прашање и ќе даде мислење.

#### Член 392-ж

За прашањата што не се уредени со членовите 392-ѓ и 392-е сообразно се применуваат одредбите на овој деловник за постапката за склучување на општествени договори и самоуправни спогодби“.

## Член 31

Во член 393 по став 1 се додава нов став кој гласи:

„Извештаите, анализите и другите материјали што не се поднесени од Извршниот совет, од републичките органи на управата или републичките организации, претседателот на Собранието, пред нивното претресување во работните тела, му ги доставува на Извршниот совет на мислење“.

## Член 32

Во член 405 се брише алинеја 5.

## Член 33

Во член 406 алинеја 5 зборовите: „на програмите за работа на Соборот на републиките и покраините на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во делот што се однесува на актите што се донесуваат врз основа на согласност на Собранијата на републиките и автономните покраини“, се заменуваат со зборовите: „на Деловникот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија“.

## Член 34

Во член 409 вториот ред, по зборовите: „сојузни закони“ се додаваат зборовите: „и другите прописи и општи акти“.

## Член 35

Во член 477 став 1 по зборот „Собранието“ се бришат зборовите: „и работните тела на Собранието и на соборите“, а на крајот на алинеја 4 наместо точката и заширката се става точка и се бришат алинеите 5 и 6.

Во ставот 2 зборовите: „на работното тело на Собранието и“ се бришат, а зборовите: „работното тело“ во претпоследниот ред се заменуваат со зборот „соборот“.

## Член 36

По член 477 се додава нов член кој гласи:

## „Член 477-а

Работните тела на Собранието и на соборите можат од републичките органи на управата и од републичките организации да бараат:

— известувања или објаснувања во врска со прашањата што се на дневен ред на седниците на работните тела, а што се однесуваат на нивниот делокруг и

— податоци со кои располагаат или што се должни во својот делокруг да ги собираат и евидентираат, како и списи и други материјали потребни за работата на работните тела на Собранието и на соборите“.

## Член 37

Во член 483 став 2 се брише точката на крајот и се додаваат зборовите: „и на претседателите на Собранијата на републичките самоуправни интересни заедници кои одлучуваат рамноправно со Соборот на здружениот труд по прашања што се од надлежност на овие собранија“.

## Член 38

Во член 485 став 1 зборот „поведување“ се заменува со зборот „поведување“, по зборот „закон“ се става заширка и се додаваат зборовите: „друг пропис или општ акт“.

По став 1 се додава нов став кој гласи:

„Работното тело на кое му е упатен предлогот од став 1 на овој член може по него да побара мислење од Законодавно-правната комисија на Собранието“.

## Член 39

Во насловот на Глава XIX „Начин на остварување на правата и должностите на Собранието спрема правосудните органи“ на крајот се става заширка и

се додаваат зборовите: „судовите на здружениот труд и републичкиот општествен правобранител на самоуправувањето“.

## Член 40

Во член 491 став 1, вториот ред по зборовите: „обвинител на Македонија“ се додаваат зборовите: „Јавниот правобранител на Македонија“, а зборот „совет“ се заменува со зборот „суд“.

Во став 2 по зборот „делокруг“ се става точка, а зборовите до крајот на ставот се бришат.

## Член 41

Во член 498 се бришат зборовите: „и на републичкиот јавен правобранител“.

## Член 42

Во член 513 став 1, седмиот ред по зборот „општините“ се додаваат зборовите: „и Собранието на град Скопје“, а по зборот „Македонија“ се става точка и се бришат зборовите: „односно со Републичкиот одбор на месните заедници“.

## Член 43

Во член 514 се додава нов став кој гласи:

„Актите од ставовите 1 и 2 на овој член се објавуваат во „Делегатскиот информатор“ најдоцна 30 дена пред денот определен за одржување на седниците на надлежните работни тела на Собранието и на соборите“.

## Член 44

Во член 516 зборовите: „и со Републичкиот одбор на месните заедници“ се бришат.

## Член 45

Во член 520 став 1, третиот и четвртиот ред по зборовите: „со Сојузот на синдикатите на Македонија“ се става заширка и се додаваат зборовите: „Сојузот на социјалистичката младина на Македонија, Сојузот на здруженијата на борците од НОВ на Македонија“.

## Член 46

По член 524 се додаваат нов поднаслов и нови членови кои гласат:

„Начин на учество на Собранието во работата на републичките општествени совети.

## Член 524-а

Собранието учествува во работата на републичките општествени совети во согласност со законот.

## Член 524-б

Делегатите на Собранието кои учествуваат во работата на републичките општествени совети се должни на седниците на советите да ги изнесуваат мислењата и ставовите на работните тела на Собранието во чии делокруг е прашањето што се разгледува на седницата на советот, ако работните тела зазеле став за тоа прашање, како и да ги известуваат тие работни тела за мислењата и предлозите утврдени на седниците на советите.

Делегатите можат на седниците на републичките општествени совети да изнесуваат и свои мислења, но должни се да нагласат дека тие се нивни мислења.

За мислењата и предлозите на републичките општествени совети, утврдени во постапката по повод разгледувањето и подготвувањето на одделни закони, други прописи и општи акти од делокругот на Собранието или во врска со разгледувањето на други прашања од значење за работата на Собранието, се известуваат сите делегати“.

## Член 47

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Социјалистичка Република Македонија да утврди пречистен текст на Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

**Член 48**

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за формирање Комисија за деловнички прашања („Службен весник на СРМ“ број 7/85).

**Член 49**

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1130/1

10 април 1986 година

Скопје

Претседател на Собранието на СРМ,  
дипл инж. **Станко Младеновски, с. р.**

**183.**

Врз основа на член 68 од Законот за пензијското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ број 18/85), Собранието на СР Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 25 март 1986 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОВИСОК ИЗНОС НА ПЕНЗИЈА НА КОРИСНИЦИТЕ — ПРОСВЕТНИ РАБОТНИЦИ КОИ ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА ДЕЈНОСТ ЈА ВРШЕЛЕ ВО 1944 ИЛИ 1945, ОДНОСНО 1946 ГОДИНА И ВО ТАА ДЕЈНОСТ ОСТВАРИЛЕ ПРАВО НА ПЕНЗИЈА**

**I**

На корисниците на пензија — просветни работници кои воспитно-образовната дејност ја вршеле во 1944 или 1945, односно 1946 година и во таа дејност оствариле право на пензија, им се определува повисок износ на пензија и тоа:

| Ред. број                  | Име и презиме        | Година на потпочување со работа | Година на пензионирање | Износ на пензијата во декември 1985 | Повисок износ на пензијата |
|----------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1                          | 2                    | 3                               | 4                      | 5                                   | 6                          |
| <b>ОПШТИНА ВАЛАНДОВО</b>   |                      |                                 |                        |                                     |                            |
| 1.                         | Хасан Хусеников      | 1945                            | 1979                   | 16.158                              | 6.000                      |
| 2.                         | Загорка Николова     | 1945                            | 1980                   | 13.787                              | 6.000                      |
| <b>ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО</b>     |                      |                                 |                        |                                     |                            |
| 3.                         | Стојан Димитров      | 1944                            | 1966                   | 19.668                              | 6.000                      |
| 4.                         | Фиданчо Апостоловски | 1944                            | 1982                   | 16.505                              | 6.000                      |
| 5.                         | Салиха Абдулова      | 1944                            | 1972                   | 13.783                              | 6.000                      |
| <b>ОПШТИНА КРАТОВО</b>     |                      |                                 |                        |                                     |                            |
| 6.                         | Тодор Манев          | 1944                            | 1980                   | 15.200                              | 6.000                      |
| 7.                         | Јасим Георгиев       | 1944                            | 1983                   | 15.000                              | 6.000                      |
| 8.                         | Вера Димитрова       | 1944                            | 1980                   | 12.920                              | 6.000                      |
| 9.                         | Стеван Манасов       | 1945                            | 1978                   | 20.112                              | 6.000                      |
| 10.                        | Давид Стојанов       | 1945                            | 1977                   | 13.032                              | 6.000                      |
| <b>ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР</b> |                      |                                 |                        |                                     |                            |
| 11.                        | Борис Настевски      | 1946                            | 1980                   | 13.293                              | 6.000                      |
| <b>ОПШТИНА ВИНИЦА</b>      |                      |                                 |                        |                                     |                            |
| 12.                        | Роза Ђојанска        | 1946                            | 1981                   | 12.030                              | 6.000                      |

| 1                    | 2                    | 3    | 4    | 5      | 6     |
|----------------------|----------------------|------|------|--------|-------|
| <b>ОПШТИНА ОХРИД</b> |                      |      |      |        |       |
| 13.                  | Борис Карадачки      | 1944 | 1976 | 16.158 | 6.000 |
| 14.                  | Исак Димоски         | 1944 | 1963 | 15.845 | 6.000 |
| 15.                  | Марица Масин         | 1944 | 1959 | 15.531 | 6.000 |
| 16.                  | Крсте Скепароски     | 1944 | 1971 | 20.552 | 6.000 |
| 17.                  | Вангел Попоски       | 1944 | 1976 | 15.962 | 6.000 |
| 18.                  | Марија Мамкова       | 1944 | 1977 | 14.585 | 6.000 |
| 19.                  | Нада Ставриќ         | 1944 | 1971 | 15.503 | 6.000 |
| 20.                  | Никола Ставриќ       | 1944 | 1976 | 18.118 | 6.000 |
| 21.                  | Бранко Ковачески     | 1944 | 1972 | 23.140 | 6.000 |
| 22.                  | Богоја Маркоски      | 1944 | 1978 | 18.157 | 6.000 |
| 23.                  | Видосава Малезанова  | 1944 | 1977 | 15.872 | 6.000 |
| 24.                  | Венера Опненова      | 1944 | 1977 | 12.285 | 6.000 |
| 25.                  | Елена Петковска      | 1944 | 1977 | 14.531 | 6.000 |
| 26.                  | Милан Зимоски        | 1944 | 1975 | 10.356 | 6.000 |
| 27.                  | Верџинија Бајкова    | 1944 | 1980 | 14.691 | 6.000 |
| 28.                  | Новак Колоски        | 1944 | 1978 | 8.646  | 6.000 |
| 29.                  | Демир Ислам          | 1944 | 1984 | 14.153 | 6.000 |
| 30.                  | Елена Петреска       | 1944 | 1972 | 14.764 | 6.000 |
| 31.                  | Сретен Петрески      | 1944 | 1976 | 13.738 | 6.000 |
| 32.                  | Блага Василева       | 1944 | 1977 | 15.087 | 6.000 |
| 33.                  | Зорка Грозданова     | 1944 | 1982 | 16.436 | 6.000 |
| 34.                  | Нада Ангелоска       | 1944 | 1983 | 16.462 | 6.000 |
| 35.                  | Рифат Саљуш          | 1945 | 1982 | 14.566 | 6.000 |
| 36.                  | Шазије Усеин         | 1945 | 1981 | 15.807 | 6.000 |
| 37.                  | Анка Нечовска        | 1945 | 1966 | 13.393 | 6.000 |
| 38.                  | Авни Салих           | 1945 | 1981 | 16.403 | 6.000 |
| 39.                  | Ешитреф Доко         | 1945 | 1980 | 20.552 | 6.000 |
| 40.                  | Надежда Степаноска   | 1945 | 1978 | 14.086 | 6.000 |
| 41.                  | Цветанка Спироска    | 1945 | 1980 | 14.022 | 6.000 |
| 42.                  | Лазо Попоски         | 1945 | 1984 | 13.013 | 6.000 |
| 43.                  | Реџеп Ибрахим        | 1945 | 1980 | 15.865 | 6.000 |
| 44.                  | Горе Станкоски       | 1945 | 1982 | 11.770 | 6.000 |
| 45.                  | Исмаил Решад         | 1945 | 1980 | 14.508 | 6.000 |
| 46.                  | Надежда Анастасовска | 1944 | 1980 | 13.561 | 6.000 |
| 47.                  | Авни Селман          | 1945 | 1983 | 14.715 | 6.000 |
| 48.                  | Никола Тренески      | 1945 | 1966 | 23.669 | 6.000 |
| 49.                  | Адил Махмуд          | 1945 | 1980 | 12.384 | 6.000 |
| 50.                  | Викторија Коваческа  | 1945 | 1975 | 12.244 | 6.000 |
| 51.                  | Крсте Попоски        | 1945 | 1965 | 23.064 | 6.000 |
| 52.                  | Загорка Чудова       | 1945 | 1978 | 14.713 | 6.000 |
| 53.                  | Анастасија Јанева    | 1945 | 1981 | 15.290 | 6.000 |
| 54.                  | Милица Маркоска      | 1946 | 1982 | 21.368 | 6.000 |
| 55.                  | Сулејман Музеен      | 1946 | 1982 | 14.118 | 6.000 |
| 56.                  | Иванка Тилева        | 1946 | 1963 | 9.675  | 6.000 |
| 57.                  | Перо Попоски         | 1946 | 1983 | 18.887 | 6.000 |
| 58.                  | Резак Резана         | 1946 | 1981 | 16.372 | 6.000 |
| 59.                  | Џабир Сулејман       | 1946 | 1984 | 12.725 | 6.000 |
| 60.                  | Магдалена Јованоска  | 1946 | 1978 | 15.135 | 6.000 |

**ОПШТИНА БЕРОВО**

|     |                     |      |      |        |       |
|-----|---------------------|------|------|--------|-------|
| 61. | Јулија Веселинска   | 1944 | 1979 | 21.363 | 6.000 |
| 62. | Јован Чучурски      | 1944 | 1972 | 12.747 | 6.000 |
| 63. | Благоја Хамамџиев   | 1944 | 1970 | 20.508 | 6.000 |
| 64. | Глигор Пеновски     | 1944 | 1976 | 12.076 | 6.000 |
| 65. | Атанас Бошковски    | 1944 | 1983 | 9.529  | 6.000 |
| 66. | Јован Габерски      | 1944 | 1970 | 13.261 | 6.000 |
| 67. | Благоја Стојановски | 1945 | 1985 | 17.752 | 6.000 |
| 68. | Ленка Брашнарска    | 1945 | 1981 | 12.108 | 6.000 |
| 69. | Софка Чаминска      | 1945 | 1981 | 12.431 | 6.000 |
| 70. | Димитар Шумански    | 1945 | 1975 | 13.111 | 6.000 |
| 71. | Јован Пипомски      | 1945 | 1969 | 14.069 | 6.000 |
| 72. | Димитар Поповски    | 1945 | 1976 | 11.800 | 6.000 |
| 73. | Димитар Стамболиски | 1945 | 1984 | 14.951 | 6.000 |
| 74. | Глигор Брашнарски   | 1946 | 1985 | 19.595 | 6.000 |

**ОПШТИНА БИТОЛА**

|     |                  |      |      |        |       |
|-----|------------------|------|------|--------|-------|
| 75. | Милојко Поповски | 1944 | 1971 | 13.841 | 6.000 |
| 76. | Киро Цветковски  | 1944 | 1984 | 12.141 | 6.000 |
| 77. | Томе Николовски  | 1944 | 1981 | 29.266 | 1.304 |
| 78. | Марија Антонова  | 1944 | 1973 | 17.919 | 6.000 |
| 79. | Христо Велевски  | 1944 | 1980 | 16.916 | 6.000 |
| 80. | Ристо Светиев    | 1944 | 1978 | 17.181 | 6.000 |











| 1                           | 2 | 3    | 4    | 5      | 6     |
|-----------------------------|---|------|------|--------|-------|
| 624. Иосин Бектеши          |   | 1946 | 1980 | 24.640 | 5.930 |
| 625. Ёсет Љазами            |   | 1946 | 1984 | 20.344 | 6.000 |
| 626. Александар Тодоровски  |   | 1946 | 1968 | 27.389 | 3.181 |
| 627. Најке Цветановски      |   | 1946 | 1964 | 18.000 | 6.000 |
| 628. Мехмед Мехмеди         |   | 1946 | 1977 | 23.739 | 6.000 |
| ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА         |   |      |      |        |       |
| 629. Марија Гуровска        |   | 1944 | 1973 | 16.432 | 6.000 |
| 630. Спасе Тодоровски       |   | 1944 | 1969 | 23.026 | 6.000 |
| 631. Драга Тодоровиќ        |   | 1944 | 1969 | 18.873 | 6.000 |
| 632. Олга Стошиќ            |   | 1944 | 1972 | 16.590 | 6.000 |
| 633. Дуко Несторовски       |   | 1944 | 1979 | 16.495 | 6.000 |
| 634. Цвета Георгиева        |   | 1944 | 1976 | 14.718 | 6.000 |
| 635. Трна Коњдарко          |   | 1944 | 1976 | 14.433 | 6.000 |
| 636. Николина Босилкова     |   | 1944 | 1977 | 16.960 | 6.000 |
| 637. Марија Миланова        |   | 1944 | 1978 | 14.680 | 6.000 |
| 638. Милан Миланов          |   | 1944 | 1980 | 12.536 | 6.000 |
| 639. Вера Србиновска        |   | 1944 | 1981 | 14.409 | 6.000 |
| 640. Павлина Делмићева      |   | 1944 | 1976 | 16.590 | 6.000 |
| 641. Зора Младеновска       |   | 1944 | 1980 | 15.706 | 6.000 |
| 642. Цвета Аговска          |   | 1944 | 1977 | 18.950 | 6.000 |
| 643. Иван Иванов            |   | 1944 | 1979 | 26.539 | 4.031 |
| 644. Јелица Корнакова       |   | 1944 | 1980 | 23.520 | 6.000 |
| 645. Милан Везароски        |   | 1944 | 1983 | 24.958 | 5.612 |
| 646. Босилка Шипловска      |   | 1944 | 1974 | 16.431 | 6.000 |
| 647. Цвета Тренчева         |   | 1944 | 1980 | 14.726 | 6.000 |
| 648. Сика Трајкова          |   | 1944 | 1980 | 14.602 | 6.000 |
| 649. Славка Маџар           |   | 1944 | 1977 | 16.940 | 6.000 |
| 650. Марија Атанасова       |   | 1944 | 1978 | 30.428 | 142   |
| 651. Љупка Ангеловска       |   | 1944 | 1979 | 29.030 | 1.540 |
| 652. Трајче Андреевски      |   | 1944 | 1984 | 16.570 | 6.000 |
| 653. Јован Живанов          |   | 1944 | 1984 | 17.833 | 6.000 |
| 654. Предраг Шуменковски    |   | 1944 | 1985 | 19.775 | 6.000 |
| 655. Зора Катранциска       |   | 1944 | 1980 | 24.031 | 6.000 |
| 656. Вера Каевска           |   | 1944 | 1982 | 16.455 | 6.000 |
| 657. Милка Зафировска       |   | 1944 | 1979 | 15.380 | 6.000 |
| 658. Марија Гукиќ           |   | 1944 | 1976 | 13.187 | 6.000 |
| 659. Ангел Батов            |   | 1944 | 1982 | 17.012 | 6.000 |
| 660. Павлина Лесова         |   | 1944 | 1979 | 14.850 | 6.000 |
| 661. Милан Поповски         |   | 1944 | 1979 | 23.172 | 6.000 |
| 662. Цвета Смилева          |   | 1944 | 1972 | 14.255 | 6.000 |
| 663. Павлина Лазарева       |   | 1944 | 1979 | 15.150 | 6.000 |
| 664. Милка Андриќ           |   | 1944 | 1980 | 28.608 | 1.962 |
| 665. Кирил Божинковчов      |   | 1944 | 1961 | 20.907 | 6.000 |
| 666. Вера Елезовиќ          |   | 1944 | 1961 | 24.800 | 5.770 |
| 667. Пане Тодоров           |   | 1944 | 1982 | 24.791 | 5.779 |
| 668. Атанас Ташков          |   | 1944 | 1980 | 21.690 | 6.000 |
| 669. Љубинка Герасимова     |   | 1945 | 1980 | 28.839 | 1.731 |
| 670. Никола Лазаровски      |   | 1945 | 1976 | 19.900 | 6.000 |
| 671. Оливера Болковска      |   | 1945 | 1980 | 15.293 | 6.000 |
| 672. Олга Јакимовска        |   | 1945 | 1981 | 15.097 | 6.000 |
| 673. Лепосава Ивановиќ      |   | 1945 | 1980 | 15.890 | 6.000 |
| 674. Драгица Топчева        |   | 1945 | 1980 | 15.252 | 6.000 |
| 675. Милка Јурукска         |   | 1945 | 1979 | 17.161 | 6.000 |
| 676. Димитра Акимовиќ       |   | 1945 | 1985 | 17.453 | 6.000 |
| 677. Катерина Димитриевиќ   |   | 1945 | 1982 | 30.122 | 448   |
| 678. Зорка Шиндилска        |   | 1945 | 1976 | 14.684 | 6.000 |
| 679. Миле Јакимовски        |   | 1945 | 1985 | 19.262 | 6.000 |
| 680. Родна Вељановска       |   | 1945 | 1980 | 23.639 | 6.000 |
| 681. Рајна Таневска         |   | 1945 | 1980 | 14.444 | 6.000 |
| 682. Викторија Данасилевска |   | 1945 | 1977 | 12.156 | 6.000 |
| 683. Николина Иванова       |   | 1945 | 1979 | 16.560 | 6.000 |
| 684. Стана Хамаџија         |   | 1945 | 1979 | 14.518 | 6.000 |
| 685. Вера Димовска          |   | 1945 | 1982 | 16.126 | 6.000 |
| 686. Љуба Лукарска          |   | 1945 | 1982 | 16.955 | 6.000 |
| 687. Стојка Стефанова       |   | 1945 | 1980 | 14.049 | 6.000 |
| 688. Нада Јакимовиќ         |   | 1946 | 1982 | 15.353 | 6.000 |
| 689. Блаже Вељановски       |   | 1946 | 1985 | 15.369 | 6.000 |
| 690. Лидија Лаиновски       |   | 1946 | 1977 | 26.960 | 3.610 |
| 691. Љубица Кушевска        |   | 1946 | 1985 | 16.583 | 6.000 |
| 692. Благовеса Чадиќова     |   | 1946 | 1981 | 14.742 | 6.000 |
| 693. Богданка Велиќ         |   | 1946 | 1977 | 30.000 | 570   |

| 1                       | 2 | 3    | 4    | 5      | 6     |
|-------------------------|---|------|------|--------|-------|
| ОПШТИНА РАДОВИШ         |   |      |      |        |       |
| 694. Душан Косев        |   | 1944 | 1968 | 10.500 | 6.000 |
| 695. Невенка Бојачиќева |   | 1944 | 1984 | 14.300 | 6.000 |
| 696. Славка Паушанова   |   | 1944 | 1984 | 14.614 | 6.000 |
| 697. Слободанка Павлова |   | 1945 | 1980 | 13.000 | 6.000 |
| 698. Вера Казанџиќева   |   | 1946 | 1981 | 18.000 | 6.000 |
| 699. Зојка Ципушева     |   | 1946 | 1981 | 14.680 | 6.000 |

| 1                           | 2 | 3    | 4    | 5      | 6     |
|-----------------------------|---|------|------|--------|-------|
| ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД     |   |      |      |        |       |
| 700. Александар Стојановски |   | 1945 | 1972 | 19.543 | 6.000 |
| 701. Панто Павловски        |   | 1945 | 1972 | 17.609 | 6.000 |
| 702. Милош Стојковски       |   | 1945 | 1979 | 17.880 | 6.000 |

| 1                         | 2 | 3    | 4    | 5      | 6     |
|---------------------------|---|------|------|--------|-------|
| ОПШТИНА ТИТОВ ВЕЛЕС       |   |      |      |        |       |
| 703. Галаба Стојанова     |   | 1944 | 1981 | 13.200 | 6.000 |
| 704. Цвета Ржарова        |   | 1944 | 1979 | 13.227 | 6.000 |
| 705. Вера Астарџиќева     |   | 1944 | 1980 | 13.242 | 6.000 |
| 706. Галаба Петрова       |   | 1944 | 1969 | 20.555 | 6.000 |
| 707. Марионка Николиќ     |   | 1944 | 1981 | 13.159 | 6.000 |
| 708. Лидија Лазарева      |   | 1944 | 1981 | 13.117 | 6.000 |
| 709. Менка Данасилска     |   | 1944 | 1977 | 14.888 | 6.000 |
| 710. Методи Пепелков      |   | 1944 | 1969 | 14.321 | 6.000 |
| 711. Вера Чаткова         |   | 1944 | 1977 | 20.552 | 6.000 |
| 712. Милан Чатков         |   | 1944 | 1980 | 16.936 | 6.000 |
| 713. Президанка Андонова  |   | 1944 | 1956 | 17.771 | 6.000 |
| 714. Благородна Илиева    |   | 1944 | 1978 | 13.978 | 6.000 |
| 715. Слободанка Коцевска  |   | 1944 | 1982 | 13.150 | 6.000 |
| 716. Натка Попова         |   | 1944 | 1980 | 13.242 | 6.000 |
| 717. Натка Мановска       |   | 1944 | 1980 | 14.900 | 6.000 |
| 718. Драгица Перчинска    |   | 1944 | 1975 | 27.726 | 2.884 |
| 719. Богиња Настова       |   | 1945 | 1980 | 12.923 | 6.000 |
| 720. Василка Милосавлевиќ |   | 1945 | 1962 | 20.552 | 6.000 |
| 721. Драгица Спасовска    |   | 1945 | 1982 | 13.309 | 6.000 |
| 722. Надежда Манева       |   | 1945 | 1979 | 13.200 | 6.000 |
| 723. Ангелина Вишинова    |   | 1945 | 1966 | 20.552 | 6.000 |
| 724. Таска Атанасовска    |   | 1945 | 1980 | 15.503 | 6.000 |

## II

На корисниците повисокиот износ на пензијата се исплатува од 1 јануари 1986 година.

На повисокиот износ на пензијата се врши усогласување на начин и во постапка пропишани со прописите за пензиското и инвалидското осигурување.

Средствата за исплата на повисокиот износ на пензијата се обезбедуваат во Републичкиот буџет.

## III

Повисокиот износ на пензијата се пренесува на корисникот на семејната пензија согласно со општите прописи за пензиското и инвалидското осигурување, во процент во кој е определена семејна пензија.

## IV

Исплатата на повисокиот износ на пензијата се ја врши Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

## СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-983  
25 март 1986 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
д-р инж. Илија Черепалковски, с. р.

184

Врз основа на член 95-а од Законот за патишта („Службен весник на СРМ“, бр. 15/80, 26/80 и 18/82), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИОТ НАДОМЕСТОК ШТО СЕ ПЛАЌА ЗА ДРУМСКИТЕ МОТОРНИ ВОЗИЛА

##### Член 1

Со оваа одлука се пропишува висината на посебниот надоместок што се плаќа за друмските моторни возила за давање техничка помош и информации на моторизираните учесници во сообраќајот и на јавните патишта, за отстранување од јавните патишта на оштетените возила и возилата во дефект, како и за други работи од значење за непречено и безбедно одвивање на сообраќајот на јавните патишта.

##### Член 2

Посебниот надоместок што се плаќа за друмските моторни возила изнесува:

1. За патнички автомобили, автобуси и товарни моторни возила 250,00 дин.
2. За мотоциклите 40,00 дин.

##### Член 3

Посебниот надоместок се плаќа при регистрација на друмските моторни возила.

##### Член 4

Со влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за висината на посебниот надоместок што се плаќа за друмските моторни возила („Службен весник на СРМ“, бр. 21/85).

##### Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Претседател  
Бр. 23-700/1  
17 април 1986 година  
Скопје

на Извршниот совет,  
Драгољуб Ставрев, с. р.

185

Врз основа на член 336 од Законот за општонародна одбрана („Службен весник на СРМ“ бр. 26/84), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

### Р Е Ш Е Н И Е

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, СУДИИ, ОБВИНИТЕЛИ И ЗАМЕНИК НА ОБВИНИТЕЛОТ ВО ВИШИОТ СУД НА ЧЕСТА НА РЕЗЕРВНИТЕ ВОЕНИ СТАРЕШИНИ

1. Од должноста претседател, заменик на претседателот, судии, обвинител и заменик на обвинителот во Вишиот суд на честа за резервните воени старешини, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Горѓи Солевски,
- Јован Калајлиоски,
- Глигор Зафировски,
- Атанас Петровски,
- Далин Бомова,
- Петко Шидишковски,
- д-р Ерол Шабанов,
- Блажо Баќрачевски,
- Стојан Атанасов,
- Јордан Ангеловски.

2. За претседател, судии, обвинител и заменик на обвинителот во Вишиот суд на честа за резервните воени старешини се именуваат:

- а) за претседател  
— Горѓи Солевски, полковник во пензија;
- б) за заменик на претседателот

— Миладин Стојанов, резервен капетан, судија во Врховниот суд на Македонија;

в) за судии:

— Блажо Баќрачевски, резервен заставник во пензија,

— Здравко Василев, резервен капетан I класа, судија во Окружниот суд во Скопје,

— Јован Калајлиоски, резервен капетан, судија во Окружниот стопански суд во Скопје,

— Атанас Петровски, резервен капетан на работа во Градокиот синдикален совет — Скопје,

— д-р Ерол Шабанов, резервен поручник, стоматолог во ООЗТ Стоматолошки клиника при Стоматолошкиот факултет во Скопје;

г) за обвинител

— Богомир Николовски, резервен поручник, заменик јавен обвинител во Општинското јавно обвинителство — Скопје,

д) за заменик на обвинителот

— Јордан Ангеловски, резервен капетан I класа, раководител на Службата за обезбедување во МЗ „Тито“ — Скопје.

Бр. 17-465/2

20 март 1986 година  
Скопје

Потпретседател  
на Извршниот совет,  
Тахир Кадриу, с. р.

186

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

### Р Е Ш Е Н И Е

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ

Се разрешува од должноста помошник на претседателот на Републичкиот комитет за меѓународни односи Ристо Блажевски, поради заминување на друга должност, заклучно со 16 февруари 1986 година.

Бр. 17-481/1  
6 март 1986 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Драгољуб Ставрев, с. р.

187

Врз основа на член 90 став 4 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

### Р Е Ш Е Н И Е

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ НАЧАЛНИК НА БИРОТО ЗА ПРЕТСТАВКИ И ПРЕДЛОЗИ ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

За началник на Бирото за претставки и предлози во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија се именува Цветан Аврамовски, досегашен функционер што ја продолжува работата во Собранието на СР Македонија.

Бр. 17-466/2  
20 март 1986 година  
Скопје

Потпретседател  
на Извршниот совет,  
Тахир Кадриу, с. р.

188

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

### Р Е Ш Е Н И Е

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАРОДНА ОДБРАНА

Се разрешува од должноста помошник на републичкиот секретар за народна одбрана Тосум Пахуми, поради заминување на друга должност, заклучно со 31 март 1986 година.

Бр. 17-478/2  
20 март 1986 година  
Скопје

Потпретседател  
на Извршниот совет,  
Тахир Кадриу, с. р.

189

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ

Се разрешува од должноста помошник на директорот на Републичкиот завод за општествено планирање Цане Маликовски, со 31 март 1986 година, поради исполнување на условите за пензија, кога му престанува работниот однос.

Бр. 17-474/1

6 март 1986 година

Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Драгољуб Ставрев, с. р.

190

Врз основа на член 19 став 3 од Законот за сценско-уметничка дејност („Службен весник на СРМ“ број 41/73), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА

За индивидуален рабоводен орган на Македонската филхармонија се именува Румен Димитриев, концертмајстор во Филхармонијата.

Бр. 17-523/1

20 март 1986 година

Скопје

Потпретседател  
на Извршниот совет,  
Тахир Кадриу, с. р.

191

Врз основа на член 9 став 3 од Законот за цивилните инвалиди од војната („Службен весник на СРМ“, бр. 33/76, 25/79, 11/81 и 4/85), претседателот на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика донесе

### НАРЕДБА

#### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИОТ ИЗНОС НА ВИСИНАТА НА ЦИВИЛНАТА ИНВАЛИДНИНА НА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА ВО 1986 ГОДИНА

1. Месечните износи на висината на цивилната инвалиднина на цивилните инвалиди од војната за 1986 година се определуваат од основата која се утврдува во висина на просечниот чист личен доход остварен во Републиката во претходната година од 29.613 динари и изнесуваат:

I група — 14.806

II група — 11.845

III група — 9.476

IV група — 7.403

V група — 5.923

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 08-03-1886

31 март 1986 година

Скопје

Претседател  
на Републичкиот комитет  
за здравство и социјална  
политика,  
Каменчо Горгов, с. р.

192

Врз основа на точка 53, став 2, потточка 2) и точка 54, став 1 од Наредбата за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и на други самоуправни организации и заедници, за начинот на уплатување на тие приходи и за начинот на известување на корисниците на тие приходи („Службен лист на СФРЈ“ бр. 19/84, 67/84, 5/85 и 72/85), републичкиот секретар за финансии, во согласност со Службата на општествено-книговодство во Социјалистичка Република Македонија — Централна — Скопје, издава

### НАРЕДБА

#### ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА ПОТСМЕТКИ НА УПЛАТНИТЕ СМЕТКИ, КАКО И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗБИРНИ СТАПКИ ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ И ОД ДОХОДОТ

1. Обврзниците на придонесите и други обврски од личниот доход на работниците и од доходот (обврзници) ги уплатуваат придонесите на уплатните сметки определени со Наредбата за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и на други самоуправни организации и заедници, за начинот на уплатување на тие приходи и за начинот на известување на корисниците на тие приходи (сојузна наредба) и на потсметките на уплатните сметки пропишани со оваа наредба.

2. Придонесите од личниот доход на работниците и од доходот, на самоуправните интересни заедници од областа на насоченото образование и научните дејности, формирани од територијата на Републиката се уплатуваат на уплатните сметки определени со Сојузната наредба и на потсметките на уплатните сметки означени во Списокот на потсметките на уплатните сметки, а според поединечните стапки искажани во прегледот бр. 1 кои се составен дел на оваа наредба.

Придонесите од личниот доход на работниците и од доходот на републичките самоуправни интересни заедници од областа на пензиското и инвалидското осигурување, општествената заштита на децата, основното образование, социјалната заштита, здравствената заштита — за солидарното остварување на задолжителните видови на здравствена заштита на работниците и културата, се уплатуваат со еден налог за пренос на предната сметка а по збирните стапки искажани во прегледот број 2, кој е составен дел од оваа наредба.

Даноците и другите давачки пропишани со Законот за обезбедување и насочување на средства за поттикнување на развојот на земјоделството и на сточарството и со Законот за обезбедување средства за намирнување на дел од обврските создадени со изградбата на проектот „ФЕНИ“ — Кавадарци, се уплатуваат на потсметките на уплатните сметки означени во Списокот на потсметките на уплатните сметки.

3. Придонесите од личниот доход на работниците и од доходот на општинските самоуправни интересни заедници се уплатуваат со поединечни налози на предните сметки по поодделни општини означени во прегледите на предните сметки бр. 3, 4 и 5, а според збирните стапки искажани во прегледите, кои се составен дел на оваа наредба.

За уплатените придонеси од став 1 на оваа точка, организациите на здружен труд од подрачјето на град Скопје ќе ги доставуваат податоци на Службата на општествено-книговодство на СР Македонија — филијала 40100 — Скопје, примесечно за висината на основницата по општини.

Во збирните стапки се опфаќаат придонесите од став 1 на оваа точка и тоа:

1. придонесите од личниот доход на работниците од:

а) стопанството за:

- основно образование,
- здравство и здравствено осигурување,
- општествена заштита на децата,
- вработување, и
- култура.

б) нестопанството за:

- основно образование,
- култура
- физичка култура,
- социјална заштита,
- здравство и здравствено осигурување,
- општествена заштита на децата, и
- вработување.

2) придонесите од доходот од стопанството за:

- култура,
- физичка култура,
- социјална заштита, и

— здравствено осигурување во случај на несреќа на работа или заболување од професионална болест.

4. Збирните стапки на придонесите од личниот доход што имаат иста основица за пресметување и плаќање се утврдуваат посебно:

— кога живеалиштето на работникот и седиштето на исплатувачот на личниот доход се во иста општина, и

— кога живеалиштето на работникот и седиштето на исплатувачот на личниот доход не се во иста општина.

5. Уплатата на придонесите од личниот доход на работниците и од доходот, кои ќе се наведени во точките 2 и 3 на оваа наредба, се врши на сметките означени во Сојузната наредба и според поединечните стапки утврдени со посебните одлуки.

6. Обврзниците што се ослободуваат од плаќање на одделни придонеси или на кои им е зголемена односно намалена стапката за плаќање на определени придонеси, обврските ќе ги пресметуваат по поединечни стапки, а ќе ги уплатуваат со поединечни налози на сметките отворени со Сојузната наредба.

Службата на општественото книговодство може, до измената на збирните стапки утврдени со оваа наредба, да применува збирни стапки во зависност од извршените поединечни промени на стапките на придонесите на самоуправните интересни заедници.

7. Во налогот за пренос во одделот „цел на дознаката“ се впишува основицата за пресметување на придонесите, збирната односно поединечната стапка (процент) и месецот за кој се уплатуваат придонесите од личниот доход односно доходот.

8. Средствата уплатени на преодните сметки од точка 3 на оваа наредба ќе ги распоредува Службата на општественото книговодство на уплатните сметки на самоуправните интересни заедници според структурата на дневното учество со стапките вклучени во збирната стапка.

Празнењето на средствата од преодните сметки се врши еден ден порано од определениот рок за празнење на уплатните сметки на корисниците на придонесите и даноците.

9. Самоуправните интересни заедници од општествените дејности, по донесувањето на одлуките за утврдување на стапките на придонесите, доставуваат по еден примерок од нив до:

- Републичкиот секретаријат за финансии;
- Службата на општественото книговодство — филијала, и
- Военосметководниот центар — Скопје ВП

55/73 — Скопје,

10. Со влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за пропишување на потсметки на уплатните сметки, како и за утврдување на збирни стапки за уплатување на придонесите од личниот доход на работниците и од доходот („Службен весник на СРМ“, бр. 13/85 и 37/85).

11. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 10-128/1

2 април 1986 година

Скопје

Републички секретар  
за финансии,  
Александар Андоновски, с. р.

Список на потсметки на уплатни сметки

1. 40100-840-033-11029 — Дополнителен републички данок од доход на организациите на здружен труд, за „ФЕНИ“;
2. 40100-840-033-11037 — Дополнителен републички данок од личен доход од самостојно вршење на стопанска и професионална дејност на обврзниците што се обложуваат со данок по вистински доход, за „ФЕНИ“;
3. 40100-840-033-11045 — Дополнителен републички данок на приходи од имот, за „ФЕНИ“;
4. 40100-840-033-11053 — Данок на приходи од игри на среќа, за „ФЕНИ“;
5. 40100-842-033-64061 — Средства за поттикнување на развојот на земјоделството и сточарството;
6. Потсметка 843-31504 — Придонес од доходот за насочено образование од рударство, металургија и др.;
7. Потсметка 843-31525 — Придонес од доходот за насочено образование од електроенергијата, електростројарството и др.;
8. Потсметка 843-31530 — Придонес од доходот за насочено образование од хемиската, текстилната индустрија и др.;
9. Потсметка 843-31546 — Придонес од доходот за насочено образование од градежништвото и градежната индустрија;
10. Потсметка 843-31551 — Придонес од доходот за насочено образование од земјоделството, дрвната, тутунската и прехранбената индустрија;
11. Потсметка 843-31567 — Придонес од доходот за насоченото образование од сообраќајот и врските;
12. Потсметка 843-31572 — Придонес од доходот за насоченото образование од трговијата, туризмот, занаетчиството и комуналните дејности;
13. Потсметка 843-31588 — Придонес од доходот за насоченото образование од здравството и социјалната заштита;
14. Потсметка 843-19415 — Придонес од личен доход за насоченото образование од здравството и социјалната заштита;
15. Потсметка 843-31583 — Придонес од доходот за Општината заедница на насоченото образование;
16. Потсметка 843-58608 — Придонес од доходот за научно-истражувачката дејност во рударството и други;
17. Потсметка 843-60907 — Придонес од личен доход на научно истражувачката дејност во рударството и други;
18. Потсметка 843-58613 — Придонес од доходот за научно истражувачката дејност од земјоделството и други;
19. Потсметка 843-60912 — Придонес од личен доход за научно истражувачката дејност од земјоделството и други;

20. Потметка 843-58629 — Придонес од доходот за научно истражувачката дејност од градежништвото, сообраќајот и други;

21. Потметка 843-60928 — Придонес од личен доход за научно истражувачката дејност од градежништвото, сообраќајот и други;

22. Потметка 843-58634 — Придонес од доходот за научно истражувачката дејност од хемиската, текстилната индустрија и други;

23. Потметка 843-60933 — Придонес од личен доход за научно истражувачката дејност од хемиската, текстилната индустрија и други;

24. Потметка 843-58655 — Придонес од доходот за научно истражувачката дејност од фармацевтската индустрија, здравството и други;

25. Потметка 843-60949 — Придонес од личен доход за научно истражувачката дејност од фармацевтската индустрија, здравството и други;

26. Потметка 843-58660 — Придонес од доходот за научно истражувачката дејност од графичката индустрија, угостителството и други;

27. Потметка 843-61465 — Придонес од личен доход за општата заедница за научно истражувачките дејности од графичката индустрија, угостителството и други; и

28. Потметка 843-033-3707 — Придонес од личен доход за солидарно остварување на задолжителните видови на здравствена заштита на населението во СР Македонија.

## ПРЕГЛЕД бр. 1

Поединечни стапки на самоуправните интересни заедници од насоченото образование и научните дејности образуваани за територијата на Републиката

|  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Придонеси од личен доход на работниците од нестопанството |                     |
| — насочено образование                                       | 3,50‰ <sup>1)</sup> |
| — научни дејности  | 0,40‰               |
| 2. Придонеси од доходот од стопанството                      |                     |
| — насочено образование                                       | 3,50‰               |
| — научни дејности  | 0,30‰               |

<sup>1)</sup> Стапката на придонесот од личните доходи на работниците и другите работни луѓе, а за работниците од основното и средното насочено образование и од социјалната заштита 1,75‰ за работниците во организациите од високото образование, општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културни блага и од областа на сценско-музичките дејности 2,45‰.

## ПРЕГЛЕД бр. 2

Поединечни и збирни стапки и преодни сметки за уплата на придонесите за републичките самоуправни интересни заедници од областа на пензииското и инвалидското осигурување, општествената заштита на децата, основното образование, социјалната заштита, здравствената заштита и културата

| Стапка                                     | Број на преодната с-ка кај СОК |
|--|--------------------------------|
| 1. Придонеси од личен доход на работниците |                                |
| а) од стопанството                         |                                |
| — пензииско и инвалидско осигурување       | 14,50‰                         |

|   |                     |                           |
|---|---------------------|---------------------------|
| — општествена заштита на децата   | 1,35‰ <sup>1)</sup> |                           |
| — основно образование   | 0,80‰ <sup>2)</sup> |                           |
| — солидарно остварување, на задолжителните видови на здравствената заштита на работниците | 0,18‰               |                           |
| <b>Збирна стапка</b>  | <b>16,83‰</b>       | <b>40100-844-033-8056</b> |

## б) од нестопанството

|  |                     |                           |
|--|---------------------|---------------------------|
| — пензииско и инвалидско осигурување   | 14,50‰              |                           |
| — општествена заштита на децата  | 1,35‰ <sup>1)</sup> |                           |
| — основно образование  | 0,80‰ <sup>2)</sup> |                           |
| — социјална заштита  | 0,07‰               |                           |
| — солидарно остварување на задолжителните видови на здравствената заштита на работниците | 0,18‰               |                           |
| — култура  | 0,20‰ <sup>3)</sup> |                           |
| <b>Збирна стапка</b>   | <b>17,10‰</b>       | <b>40100-844-033-8061</b> |

Преглед бр. 2  
страна 2

|  |       |
|--|-------|
| 2. Придонес од доходот од стопанството |       |
| — социјална заштита                    | 0,14‰ |
| — култура                              | 0,45‰ |

<sup>1)</sup> За организациите на здружениот труд од основното и средното насочено образование и од социјална заштита стапката на придонесот изнесува 0,68‰.

За организациите на здружениот труд од високото и вишото образование, општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културни блага од областа на сценско-музичките дејности, стапката на придонесот изнесува 0,95‰.

<sup>2)</sup> За организациите на здружен труд од основното образование и средното насочено образование и од социјалната заштита, стапката на придонесот изнесува 0,40‰.

За установите за дневен престој на деца за организациите на здружен труд од високото и вишото образование, за организациите што ја вршат дејноста заштита на културните блага и од областа на сценско-музичките дејности, стапката на придонесот изнесува 0,56‰.

<sup>3)</sup> За организациите на здружен труд од основното, средното насочено образование и од социјалната заштита, стапката на придонесот изнесува 0,10‰.

За организациите од високото образование, општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културните блага и од областа на сценско-музичките дејности, стапката на придонесот изнесува 0,14‰.

## ПРЕГЛЕД број 3

Поединечни и збирни стапки и преодни сметки за уплата на придонесите од личните доходи кога живеалиштето на работникот и седиштето на исплатителот на личниот доход се во иста општина

## а) Од стопанство

|                 | Основно образование | Здравс. осигурување | Оштет. заштита на деца | Вработување | Збирна стапка | Број на преодната сметка кај СОК |
|-----------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------------------|
| 1. Берово       | 5,50                | 8,00                | 2,15                   | 0,75        | 16,40         | 40410-844-001-8077               |
| 2. Битола       | 4,50                | 10,00               | 1,45                   | 0,75        | 16,70         | 40300-844-002-8077               |
| 3. Брод Мак.    | 4,60                | 8,50                | 1,70                   | 0,72        | 15,52         | 40321-844-003-8077               |
| 4. Валандово    | 4,90                | 9,00                | 1,70                   | 0,52        | 16,12         | 41300-844-031-8077               |
| 5. Винаца Мак.  | 6,00                | 8,00                | 2,50                   | 0,65        | 17,15         | 40401-844-032-8077               |
| 6. Гевгелија    | 6,00                | 8,00                | 2,00                   | 0,30        | 16,30         | 41610-844-007-8077               |
| 7. Гостивар     | 6,00                | 7,50                | 1,75                   | 0,70        | 15,95         | 41510-844-008-8077               |
| 8. Дебар        | 5,00                | 8,00                | 2,20                   | 0,70        | 15,90         | 41030-844-004-8077               |
| 9. Делчево      | 5,00                | 8,00                | 1,50                   | 0,65        | 15,15         | 40420-844-005-8077               |
| 10. Д. Хисар    | 5,50                | 9,50                | 2,15                   | 0,85        | 18,00         | 40301-844-006-8077               |
| 11. Кавадарци   | 5,80                | 9,00                | 2,50                   | 0,65        | 17,95         | 41620-844-009-8077               |
| 12. Кичево      | 6,00                | 7,00                | 1,50                   | 0,70        | 15,20         | 40320-844-010-8077               |
| 13. Кочани      | 5,50                | 8,00                | 1,35                   | 0,50        | 15,35         | 40400-844-011-8077               |
| 14. Кратово     | 5,00                | 7,70                | 1,85                   | 0,60        | 15,15         | 40901-844-012-8077               |
| 15. К. Паланка  | 5,00                | 7,20                | 1,40                   | 0,72        | 14,32         | 40910-844-013-8077               |
| 16. Крушево     | 6,50                | 8,50                | 2,00                   | 0,75        | 17,75         | 41110-844-014-8077               |
| 17. Куманово    | 5,50                | 10,00               | 1,50                   | 0,57        | 17,57         | 40900-844-015-8077               |
| 18. Неготино    | 5,30                | 7,50                | 1,90                   | 0,77        | 15,47         | 41630-844-016-8077               |
| 19. Охрид       | 5,00                | 8,00                | 1,75                   | 0,55        | 15,30         | 41000-844-017-8077               |
| 20. Прилеп      | 6,00                | 9,50                | 1,70                   | 0,75        | 17,95         | 41100-844-018-8077               |
| 21. Пробиштип   | 6,50                | 5,50                | 2,17                   | 0,75        | 14,92         | 41401-844-019-8077               |
| 22. Радовиш     | 5,00                | 8,00                | 1,85                   | 0,70        | 15,55         | 41310-844-020-8077               |
| 23. Ресен       | 6,00                | 10,00               | 1,70                   | 0,70        | 18,40         | 40310-844-021-8077               |
| 24. Св. Николе  | 5,00                | 8,10                | 1,85                   | 0,75        | 15,70         | 41420-844-022-8077               |
| 25. Скопје*)    | 4,50                | 7,10                | 1,50                   | 0,35        | 13,45         | 40100-844-033-8077               |
| 26. Струга      | 5,00                | 7,60                | 1,80                   | 0,75        | 15,15         | 41020-844-025-8077               |
| 27. Струмица**) | 6,30                | 8,00                | 2,00                   | 0,60        | 17,00         | 41300-844-026-8077               |
| 28. Тетово      | 5,00                | 9,50                | 1,10                   | 0,50        | 16,10         | 41500-844-029-8077               |
| 29. Т. Велес    | 5,60                | 9,70                | 1,75                   | 0,75        | 17,80         | 41600-844-030-8077               |
| 30. Штип        | 4,70                | 8,50                | 2,50                   | 0,70        | 16,40         | 41400-844-028-8077               |

\*) Стапките за Скопје се применуваат за сите пет општини (Центар, Чаир, Гази Баба, Кисела Вода и Карпош).

\*\*\*) Содржана е и стапка од 0,10% за Општинската СИЗ за култура.

## Б) од нестопанство

Табела бр. 3  
страна 2

|                | Основно образование | Култура | Физичка култура | Социјална заштита | Здравствено осигурување |                | 1    | 2    | 3    | 4    | 5     |
|----------------|---------------------|---------|-----------------|-------------------|-------------------------|----------------|------|------|------|------|-------|
| 1. Берово      | 5,50                | 0,60    | 0,15            | 0,40              | 8,00                    | 16. Крушево    | 6,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 8,50  |
| 2. Битола      | 4,50                | 1,40    | 0,12            | 0,34              | 10,00                   | 17. Куманово   | 5,50 | 0,35 | 0,15 | 0,40 | 10,00 |
| 3. Брод Мак.   | 4,60                | 0,30    | 0,30            | 0,50              | 8,50                    | 18. Неготино   | 5,30 | 0,30 | 0,60 | 0,57 | 7,50  |
| 4. Валандово   | 4,90                | 0,34    | 0,55            | 0,50              | 9,00                    | 19. Охрид      | 5,00 | 0,55 | 1,00 | 0,15 | 8,00  |
| 5. Винаца Мак. | 5,00                | 0,40    | 0,35            | 0,60              | 8,00                    | 20. Прилеп     | 6,00 | 0,50 | 0,46 | 1,20 | 9,50  |
| 6. Гевгелија   | 6,00                | 0,50    | 0,20            | 0,20              | 8,00                    | 21. Пробиштип  | 6,50 | 0,55 | 0,45 | 1,00 | 5,50  |
| 7. Гостивар    | 6,00                | 0,25    | 0,15            | 0,20              | 7,50                    | 22. Радовиш    | 5,00 | 0,20 | 0,34 | 0,32 | 8,00  |
| 8. Дебар       | 5,00                | 0,70    | 0,40            | 0,35              | 8,00                    | 23. Ресен      | 6,00 | 1,30 | 0,60 | 0,75 | 10,00 |
| 9. Делчево     | 5,00                | 0,30    | 0,18            | 0,40              | 8,00                    | 24. Св. Николе | 5,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 8,10  |
| 10. Д. Хисар   | 5,50                | 0,35    | 0,37            | 0,39              | 9,50                    | 25. Скопје*)   | 4,50 | 0,40 | 0,30 | 0,61 | 7,10  |
| 11. Кавадарци  | 5,80                | 2,60    | 0,85            | 1,20              | 9,00                    | 26. Струга     | 5,00 | 0,30 | 0,50 | 0,25 | 7,60  |
| 12. Кичево     | 6,00                | 1,30    | 0,35            | 0,80              | 7,00                    | 27. Струмица   | 6,30 | 0,48 | 0,50 | 0,20 | 8,00  |
| 13. Кочани     | 5,50                | 0,30    | 0,30            | 0,25              | 8,00                    | 28. Тетово     | 5,00 | 0,10 | 0,15 | 0,50 | 9,50  |
| 14. Кратово    | 5,00                | 1,00    | 0,30            | 0,60              | 7,70                    | 29. Т. Велес   | 5,60 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 9,70  |
| 15. К. Паланка | 5,00                | 0,70    | 0,25            | 0,30              | 7,20                    | 30. Штип       | 3,00 | 2,30 | 0,60 | 0,90 | 8,50  |

\*) Стапките за Скопје се применуваат за сите пет општини (Центар, Чаир, Гази Баба, Кисела Вода и Карпош).

Табела бр. 3  
страна 3

в) Од нестопанство

|                 | Општествена<br>заштита на децата | Вработување | Збирна стапка | Број на<br>предната сметка<br>кај СОК |
|-----------------|----------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------|
| 1. Берово       | 2,15                             | 0,75        | 17,55         | 40410-844-001-8082                    |
| 2. Битола       | 1,45                             | 0,75        | 18,56         | 40300-844-002-8082                    |
| 3. Брод Мак.    | 1,70                             | 0,72        | 16,62         | 40321-844-003-8082                    |
| 4. Валандово    | 1,70                             | 0,52        | 17,51         | 41300-844-031-8082                    |
| 5. Вилница Мак. | 2,50                             | 0,65        | 18,50         | 40401-844-032-8082                    |
| 6. Гевгелија    | 2,00                             | 0,30        | 17,20         | 41610-844-007-8082                    |
| 7. Гостивар     | 1,75                             | 0,70        | 16,55         | 41510-844-008-8082                    |
| 8. Дебар        | 2,20                             | 0,70        | 17,35         | 41030-844-004-8082                    |
| 9. Делчево      | 1,50                             | 0,65        | 16,03         | 40420-844-005-8082                    |
| 10. Д. Хисар    | 2,15                             | 0,85        | 19,11         | 40301-844-006-8082                    |
| 11. Кавадарци   | 2,50                             | 0,65        | 22,60         | 41620-844-009-8082                    |
| 12. Кичево      | 1,50                             | 0,70        | 17,65         | 40320-844-010-8082                    |
| 13. Кочани      | 1,35                             | 0,50        | 16,20         | 40400-844-011-8082                    |
| 14. Кратово     | 1,85                             | 0,60        | 17,05         | 50901-844-012-8082                    |
| 15. К. Паланка  | 1,40                             | 0,72        | 15,57         | 40910-844-013-8082                    |
| 16. Крушево     | 2,00                             | 0,75        | 19,25         | 41110-844-014-8082                    |
| 17. Куманово    | 1,50                             | 0,65        | 18,55         | 40900-844-015-8082                    |
| 18. Неготино    | 1,90                             | 0,77        | 16,94         | 41830-844-016-8082                    |
| 19. Охрид       | 1,75                             | 0,55        | 17,00         | 41000-844-017-8082                    |
| 20. Прилеп      | 1,70                             | 0,75        | 20,11         | 41100-844-018-8082                    |
| 21. Пробиштип   | 2,17                             | 0,75        | 16,92         | 41401-844-019-8082                    |
| 22. Радовиш     | 1,85                             | 0,70        | 16,41         | 41310-844-020-8082                    |
| 23. Ресен       | 1,70                             | 0,70        | 21,05         | 40310-844-021-8082                    |
| 24. Св. Николе  | 1,85                             | 0,75        | 16,60         | 41420-844-022-8082                    |
| 25. Скопје*)    | 1,50                             | 0,35        | 15,76         | 40100-844-033-8082                    |
| 26. Струга      | 1,80                             | 0,75        | 16,20         | 41020-844-025-8082                    |
| 27. Струмица    | 2,00                             | 0,60        | 18,08         | 41300-844-026-8082                    |
| 28. Тетово      | 1,10                             | 0,50        | 16,85         | 41500-844-029-8082                    |
| 29. Т. Велес    | 1,75                             | 0,75        | 18,80         | 41600-844-030-8082                    |
| 30. Штип        | 1,95                             | 0,70        | 17,95         | 41400-844-028-8082                    |

\*) Стапките за Скопје се применуваат за сите пет општини (Центар, Чаир, Гази Баба, Кисела Вода и Карпош).

б) од нестопанство

|                 | Основно<br>образо-<br>вање | Култура | Физичка<br>култура | Социјал.<br>заштита | Општес.<br>зашт. на<br>децата | Збирна<br>стапка | Број на предната<br>сметка кај СОК |
|-----------------|----------------------------|---------|--------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|
| 1. Берово       | 5,50                       | 0,60    | 0,15               | 0,40                | 2,15                          | 8,80             | 41410-844-001-8040                 |
| 2. Битола       | 4,50                       | 1,40    | 0,12               | 0,34                | 1,45                          | 7,81             | 40300-844-002-8040                 |
| 3. Брод Мак.    | 4,60                       | 0,30    | 0,30               | 0,50                | 1,70                          | 7,40             | 40321-844-003-8040                 |
| 4. Валандово    | 4,90                       | 0,34    | 0,55               | 0,50                | 1,70                          | 7,99             | 41300-844-031-8040                 |
| 5. Вилница Мак. | 6,00                       | 0,40    | 0,35               | 0,60                | 2,50                          | 9,85             | 40401-844-032-8040                 |
| 6. Гевгелија    | 6,00                       | 0,50    | 0,20               | 0,20                | 2,00                          | 8,90             | 41610-844-007-8040                 |
| 7. Гостивар     | 6,00                       | 0,25    | 0,15               | 0,20                | 1,75                          | 8,35             | 41510-844-008-8040                 |
| 8. Дебар        | 5,00                       | 0,70    | 0,40               | 0,35                | 2,20                          | 8,65             | 41030-844-004-8040                 |
| 9. Делчево      | 5,00                       | 0,30    | 0,18               | 0,40                | 1,50                          | 7,38             | 41420-844-005-8040                 |
| 10. Д. Хисар    | 5,50                       | 0,35    | 0,37               | 0,39                | 2,15                          | 8,76             | 40301-844-006-8040                 |
| 11. Кавадарци   | 5,80                       | 2,60    | 0,85               | 1,20                | 2,50                          | 12,95            | 41620-844-009-8040                 |
| 12. Кичево      | 6,00                       | 1,30    | 0,35               | 0,80                | 1,50                          | 9,95             | 40320-844-010-8040                 |
| 13. Кочани      | 5,50                       | 0,30    | 0,30               | 0,25                | 1,35                          | 7,70             | 40400-844-011-8040                 |
| 14. Кратово     | 5,00                       | 1,00    | 0,30               | 0,60                | 1,85                          | 8,75             | 50901-844-012-8040                 |
| 15. К. Паланка  | 5,00                       | 0,70    | 0,25               | 0,38                | 1,40                          | 7,73             | 40910-844-013-8040                 |
| 16. Крушево     | 6,50                       | 0,50    | 0,50               | 0,50                | 2,00                          | 10,00            | 41110-844-014-8040                 |
| 17. Куманово    | 5,50                       | 0,35    | 0,15               | 0,40                | 1,50                          | 7,90             | 40900-844-015-8040                 |
| 18. Неготино    | 5,30                       | 0,30    | 0,60               | 0,57                | 1,90                          | 8,67             | 41830-844-016-8040                 |

ПРЕГЛЕД број 4

Поединечни и збирни стапки и предни сметки за уплата на придонесите од личните доходи кога жи-  
веењето на работникот и седиштето на имплати-  
телот на личниот доход не се во една општина

а) од стопанство

|                 | Основно<br>образо-<br>вање | Општествена<br>заштита на<br>децата | Збирна<br>стапка | Број на предната<br>сметка кај СОК |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------------|
| 1. Берово       | 5,50                       | 2,15                                | 7,65             | 41410-844-001-8035                 |
| 2. Битола       | 4,50                       | 1,45                                | 5,95             | 40300-844-002-8035                 |
| 3. Брод Мак.    | 4,60                       | 1,70                                | 6,30             | 40321-844-003-8035                 |
| 4. Валандово    | 4,90                       | 1,70                                | 6,60             | 41300-844-031-8035                 |
| 5. Вилница Мак. | 6,00                       | 2,50                                | 8,50             | 40401-844-032-8035                 |
| 6. Гевгелија    | 6,00                       | 2,00                                | 8,00             | 41610-844-007-8035                 |
| 7. Гостивар     | 6,00                       | 1,75                                | 7,75             | 41510-844-008-8035                 |
| 8. Дебар        | 5,00                       | 2,20                                | 7,20             | 41030-844-004-8035                 |
| 9. Делчево      | 5,00                       | 1,50                                | 6,50             | 40420-844-005-8035                 |
| 10. Д. Хисар    | 5,50                       | 2,15                                | 7,65             | 40301-844-006-8035                 |
| 11. Кавадарци   | 3,80                       | 2,50                                | 8,30             | 41620-844-009-8035                 |
| 12. Кичево      | 6,00                       | 1,50                                | 7,50             | 40320-844-010-8035                 |
| 13. Кочани      | 5,50                       | 1,35                                | 6,85             | 40400-844-011-8035                 |
| 14. Кратово     | 5,00                       | 1,85                                | 6,85             | 40901-844-012-8035                 |
| 15. К. Паланка  | 5,00                       | 1,40                                | 6,40             | 40910-844-013-8035                 |
| 16. Крушево     | 6,50                       | 2,00                                | 8,50             | 41110-844-014-8035                 |
| 17. Куманово    | 5,50                       | 1,50                                | 7,00             | 40900-844-015-8035                 |
| 18. Неготино    | 5,30                       | 1,90                                | 7,20             | 41630-844-016-8035                 |
| 19. Охрид       | 5,00                       | 1,75                                | 6,75             | 41000-844-017-8035                 |
| 20. Прилеп      | 6,00                       | 1,70                                | 7,70             | 41100-844-018-8035                 |
| 21. Пробиштип   | 6,50                       | 2,17                                | 8,67             | 41401-844-019-8035                 |
| 22. Радовиш     | 5,00                       | 1,85                                | 6,85             | 41310-844-020-8035                 |
| 23. Ресен       | 6,00                       | 1,70                                | 7,70             | 41310-844-021-8035                 |
| 24. Св. Николе  | 5,00                       | 1,85                                | 6,85             | 41420-844-022-8035                 |
| 25. Скопје*)    | 4,50                       | 1,50                                | 6,00             | 40100-844-033-8035                 |
| 26. Струга      | 5,00                       | 1,80                                | 6,80             | 41020-844-025-8035                 |
| 27. Струмица**) | 6,30                       | 2,00                                | 8,40             | 41300-844-026-8035                 |
| 28. Тетово      | 5,00                       | 1,10                                | 6,10             | 41500-844-029-8035                 |
| 29. Т. Велес    | 5,60                       | 1,75                                | 7,35             | 41600-844-030-8035                 |
| 30. Штип        | 4,70                       | 2,50                                | 7,20             | 41400-844-028-8035                 |

\*) Стапките за Скопје се применуваат за сите пет општини (Центар, Чаир, Гази Баба, Кисела Вода и Карпош).

\*\*) Содржана е и стапката од 0,10% за Општин-  
ската СИЗ за култура.

Табела бр. 4  
страна 2



|                |      |      |      |      |      |       |                    |
|----------------|------|------|------|------|------|-------|--------------------|
| 19. Охрид      | 5,00 | 0,55 | 1,00 | 0,15 | 1,75 | 8,45  | 41000-844-017-8040 |
| 20. Прилеп     | 6,00 | 0,50 | 0,46 | 1,20 | 1,70 | 9,86  | 41100-844-018-8040 |
| 21. Пробиштип  | 6,50 | 0,55 | 0,45 | 1,00 | 2,17 | 10,67 | 41401-844-019-8040 |
| 22. Радовиш    | 5,00 | 0,20 | 0,34 | 0,32 | 1,85 | 7,71  | 41310-844-020-8040 |
| 23. Ресен      | 6,00 | 1,30 | 0,60 | 0,75 | 1,70 | 10,35 | 40310-844-021-8040 |
| 24. Св. Николе | 5,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 1,85 | 7,75  | 41420-844-027-8040 |
| 25. Скопје*)   | 4,50 | 1,40 | 0,30 | 0,61 | 1,50 | 8,31  | 41100-844-033-8040 |
| 26. Спруга     | 5,00 | 0,30 | 0,50 | 0,25 | 1,80 | 7,85  | 41020-844-025-8040 |
| 27. Струмица   | 6,30 | 0,48 | 0,50 | 0,20 | 2,00 | 9,48  | 41300-844-026-8040 |
| 28. Тетово     | 5,00 | 0,10 | 0,15 | 0,50 | 1,10 | 6,85  | 41500-844-029-8040 |
| 29. Т. Велес   | 5,60 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 1,75 | 8,35  | 41600-844-030-8040 |
| 30. Штип       | 3,00 | 2,30 | 0,60 | 0,90 | 1,95 | 8,75  | 41400-844-028-8040 |

\*) Стапките за Скопје се применуваат за сите пет општини (Центар, Чаир, Гази Баба, Кисела Вода и Карпош).

### ПРЕГЛЕД број 5

Поединечни и збирни стапки и предни сметки за уплата на придонесите од доходот

|                | Култура | Физичка<br>култура | Социјална<br>заштита | Здравс.<br>осигур.<br>за повр.<br>на раб.<br>и проф.<br>забол. | Збирна<br>стапка | Број на предната<br>сметка кај СОК |
|----------------|---------|--------------------|----------------------|--|------------------|------------------------------------|
| 1. Берово      | 0,60    | 0,12               | 0,47                 | 0,50   | 1,69             | 40410-844-001-8009                 |
| 2. Битола      | 1,30    | 1,52               | 0,38                 | 0,50   | 3,70             | 40300-844-002-8009                 |
| 3. Брод Мак.   | 0,30    | 0,25               | 0,50                 | 0,50   | 1,55             | 40321-844-003-8009                 |
| 4. Валандово   | 0,53    | 0,38               | 0,60                 | 0,60   | 2,11             | 41300-844-031-8009                 |
| 5. Винаца Мак. | 0,30    | 0,35               | 0,60                 | 1,00   | 2,25             | 40401-844-032-8009                 |
| 6. Гевгелија   | 0,70    | 0,20               | 0,25                 | 0,30   | 1,45             | 41610-844-007-8009                 |
| 7. Гостивар    | 0,33    | 0,19               | 0,38                 | 0,40   | 1,30             | 41510-844-008-8009                 |
| 8. Дебар       | 0,86    | 0,39               | 0,85                 | 0,50   | 2,60             | 41030-844-004-8009                 |
| 9. Делчево     | 0,34    | 0,18               | 0,38                 | 0,50   | 1,40             | 40420-844-005-8009                 |
| 10. Д. Хисар   | 0,43    | 0,30               | 0,45                 | 0,50   | 1,68             | 40301-844-006-8009                 |
| 11. Кавадарци  | 0,30    | 0,10               | 0,50                 | 0,50   | 1,40             | 41620-844-009-8009                 |
| 12. Кичево     | 0,65    | 0,50               | 0,38                 | 0,20   | 1,73             | 40320-844-010-8009                 |
| 13. Кочани     | 0,45    | 0,40               | 0,38                 | 0,30   | 1,53             | 40400-844-011-8009                 |
| 14. Кратово    | 0,90    | 0,10               | 0,60                 | 0,50   | 2,10             | 40901-844-012-8009                 |
| 15. К. Паланка | 0,86    | 0,24               | 0,38                 | 1,00   | 2,48             | 40910-844-013-8009                 |
| 16. Крушево    | 0,50    | 0,50               | 0,50                 | 0,50   | 2,00             | 41110-844-014-8009                 |
| 17. Куманово   | 0,35    | 0,30               | 0,46                 | 0,50   | 1,61             | 40900-844-015-8009                 |
| 18. Неготино   | 0,50    | 0,40               | 0,55                 | 0,30   | 1,75             | 41630-844-016-8009                 |
| 19. Охрид      | 0,55    | 1,00               | 0,35                 | 0,40   | 2,30             | 41000-844-017-8009                 |
| 20. Прилеп     | 1,20    | 0,46               | 0,43                 | 0,50   | 2,59             | 41100-844-018-8009                 |
| 21. Пробиштип  | 0,60    | 0,24               | 0,80                 | 2,10   | 3,74             | 41401-844-019-8009                 |
| 22. Радовиш    | 0,80    | 0,34               | 1,00                 | 0,50   | 2,64             | 41310-844-020-8009                 |
| 23. Ресен      | 0,38    | 0,12               | 0,38                 | 0,50   | 1,38             | 40310-844-021-8009                 |
| 24. Св. Николе | 0,70    | 0,50               | 0,90                 | 0,40   | 2,50             | 41420-844-027-8009                 |
| 25. Скопје*)   | 1,20    | 0,15               | 0,25                 | 0,40   | 2,00             | 40100-844-033-8009                 |
| 26. Спруга     | 0,35    | 0,45               | 0,38                 | 0,40   | 1,58             | 41020-844-025-8009                 |
| 27. Струмица   | 0,40    | 0,45               | 0,50                 | 0,60   | 1,95             | 41300-844-026-8009                 |
| 28. Тетово     | 0,35    | 0,20               | 0,38                 | 0,70   | 1,63             | 41500-844-029-8009                 |
| 29. Т. Велес   | 0,55    | 0,49               | 0,43                 | 0,30   | 1,77             | 41600-844-030-8009                 |
| 30. Штип       | 1,00    | 0,55               | 0,20                 | —  | 1,75             | 41400-844-028-8009                 |

\*) Стапките за Скопје се применуваат за сите пет општини (Центар, Чаир, Гази Баба, Кисела Вода и Карпош).

### 193

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа одржана на 23 јануари 1986 година, донесе

### ОДЛУКА

1. Се УКИНУВААТ членовите 24 и 25 од Правилникот за заедничките основи и мерила за распоредување на доходот, чистиот доход и распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка на аналитичкото вреднување на работните места, донесен од работниците во Земјоделско-индустријскиот комбинат „Брегалица“ во Винаца со референдум одржан на 28 ноември 1983 година,

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означениот Земјоделско-индустријски комбинат на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Општинскиот општествен правобранител на самоуправањето на општина Винаца, со предлог поднесен до Уставниот суд на Македонија, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на членовите 24 и 25 од Правилникот означен во точката 1 од оваа одлука. Според наводите во предлогот оспорените одредби не се во согласност со Уставот и се во спротивност со Законот за здружениот труд, затоа што на работник кој нема соодветна стручна подготовка, а е распореден на работи и работни задачи за кои се бара повисок степен на стручна подготовка, му се намалуваат бодовите по сите основи, а не само по основот стручна подготовка.

4. Судот на седницата и на јавната расправа утврди дека во член 24 став 1 алинеја 1, 2 и 4 е предвидено за работното место предвидено со висока стручна спрема, а пополнето со виша стручна спрема да се одбиваат 80 бода, за работното место предвидено со виша стручна спрема, а пополнето со средна стручна спрема да се одбиваат 50 бода; а за работното место предвидено со ВКВ, а пополнето со КВ да се одбиваат 30 бода.

5. Согласно начелото на распределба според трудот утврдено во член 22 од Уставот на СР Македонија и член 126 став 1 од Законот за здружениот труд, на секој работник му припаѓа од доходот на основната организација личен доход според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација. За остварување на ова начело работниците во основната организација, согласно член 23 од Уставот на СР Македонија и член 127 од Законот за здружениот труд, се должни да утврдат основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи, со кои треба да се обезбеди личните доходи на работниците да се утврдуваат врз основа на нивниот придонес во работата.

Стручната подготовка на работникот, пак, како израз на сложеноста на работите односно работните задачи, а предвидена како основ за распределба на средствата за лични доходи, има влијание врз придонесот на работникот, поради што е реално да се претпостави дека работникот кој го има предвидениот степен на стручна подготовка работните задачи ќе ги извршува во поголем успех од работникот кој ги извршува истите работни задачи, но то нема предвидениот степен на стручна подготовка. Според тоа, намалувањето на аконтацијата на личниот доход на работник кој нема соодветна стручна подготовка, не му е спротивно на начелото на распределба според трудот, но само доколку тоа намалување се врши по основот сложеност, а не по сите основи предвидени за распределба на средствата за лични доходи.

Со оглед на тоа што во оспорениот член 24 од Правилникот е предвидено намалување на личниот доход на работниците кои немаат соодветна стручна подготовка, а не е наведено дека тоа намалување е само по основот сложеност, Судот утврди дека овој член не е во согласност со член 22 од Уставот на СР Македонија и дека е во спротивност со член 126 став 1 од Законот за здружениот труд.

6. Размедувајќи го оспорениот член 25 од Правилникот, Судот утврди дека со него е предвидено за раководно работно место или за работно место за кое се предвидени два степени на образование, а е пополнето со работник кој има повисок степен на образование, да се исплаќа предвидениот личен доход со Правилникот. Доколку, пак, работните места од став 1 се пополнети со понизок степен на образование се одбива предвидениот број на бодови во член 24 од Правилникот.

Согласно уставното начело за распределба според трудот, кога за вршење на одредени работи и работни задачи се предвидени два степени на стручна подготовка, нивното вреднување треба да се врши според нивната сложеност, а не според стручната подготовка што ја има работникот. Ова затоа што, кога со самоуправниот општ акт се предвидени два степени на стручна подготовка, тоа значи дека сложеноста на тие работи и работни задачи е таква што може со успех да ја врши секој од работниците што има еден од предвидените степени на стручна подготовка.

Со оглед на тоа што во оспорениот член 25 од Правилникот е предвидено намалување на личниот доход на работниците кои го имаат понискиот степен на стручна подготовка од двата алтернативни предвидени степени на стручна подготовка, Судот утврди дека овој член не е во согласност со уставното начело на распределба според трудот,

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од ова решение.

У. бр. 4/86  
23 јануари 1986 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
д-р Владимир Митков, с. р.

194

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 29 јануари 1986 година, донесе

## О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 52 став 2 од Правилникот за станбени прашања на Основната организација на здружениот труд за изградба на објекти од нискоградба — II градилиште во Неготино, во состав на Градежната работна организација „Гравит“ во Скопје донесен од работниците во основната организација со референдум одржан на 24 септември 1981 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената Основна организација на начин предвиден за објавување на самоуправниите општи акти.

3. Општинскиот општествен правобранител на самоуправањето во Неготино поведе постапка пред Уставниот суд на Македонија за оценување уставноста и законитоста на член 52 од Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот, оваа одредба е противуставна и незаконита затоа што со неа е предвидено доделувањето на станови за решавање на акутни кадровски проблеми во Основната организација да се врши по предлог и во согласност на генералниот директор на Работната организација или по предлог на директорот на Основната организација. Во предлогот се изнесува мислење дека со самоуправниот општ акт за распределба на станови може да се предвиди во распределбата на станови да учествуваат и стручни кадри кои се дефицитарни, односно кадри кои се од посебно значење за организацијата, доколку во тој акт се утврди: 1) објективни основи и мерила со кои ќе се определи кои се тие кадри; 2) посебни средства кои работниците во Основната организација, односно во Работната организација ќе ги издвојуваат за изградба на станови за овој вид на кадри; и 3) посебни основи и мерила за определување на приоритет при распределбата на станови за овие (дефицитарни) кадри, што во конкретниот случај со оспорената одредба, па и со актот во целина не е сторено.

4. На седницата Судот утврди дека со член 52 од оспорениот Правилник е предвидена можноста со програмата односно планот од член 8 од овој Правилник да се обезбедат станови за решавање на акутни кадровски проблеми во Основната организација, односно во Работната заедница и донесувањето на станови да се врши по предлог и во согласност со генералниот директор на Работната организација или по предлог на директорот на Основната организација. Според член 8 од истиот Правилник, врз основа на петгодишната програма за решавање на станбените прашања за секоја година се донесува годишен план кој ги одржи елементите од програмата, а во годишниот план задолжително се определува бројот на работниците во основната организација на кои ќе им се реши станбеното прашање во годината за која се донесува планот како и начинот на решањето во смисла на член 4 од овој Правилник. Со член 4 од овој Правилник е предвидено станбените прашања на работниците да се решаваат со давање на: станови во општествена сопственост на ко-

ристење, кредити за купување на стан; кредити за индивидуална станбена-изградба; и кредити за проширување и адаптација. Според член 5 од истиот Правилник, изворите на средствата за решавање на станбените прашања на работниците, начинот на здружувањето на средствата во рамките на работната организација, како и со организациите вон работната организација и евиденцијата на средствата се регулирани со Самоуправната спогодба за заедничките критериуми за решавање на станбени прашања на работниците, склучена меѓу сите основни организации на здружениот труд во состав на Градежната работна организација „Гравит“ и Работната заедница — Заеднички служби — Скопје. Најпосле, во член 14 од Правилникот се предвидени основите, а во членовите 15—22 и мерилата за утврдување на ранг-листата за распределба на станови. Меѓутоа, ниту во член 52 ниту пак во останатите одредби на овој Правилник не се утврдени основите и мерилата за определување на дефицитарните кадри и начинот на нивното учество во распределбата на станови.

Со член 42 од Законот за станбени односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/72 и 14/83) и член 463 од Законот за здружениот труд е предвидено работниците во основната организација на здружениот труд да ги утврдуваат основите и мерилата за учество на работниците во распределбата на станови.

Судот смета дека работниците во основната организација на здружениот труд се должни во самоуправниот општ акт да предвидат кои стручни кадри ги сметаат за дефицитарни и, „акутни кадровски проблеми“, колку средства ќе се издвојуваат, изворите на тие средства и основите и мерилата по кои ќе се врши распределбата на станови за овие кадри.

Со оглед на тоа што со член 52 став 2 од оспорениот Правилник е предвидено доделувањето на станови за решавање на акутни кадровски проблеми во Основната организација односно во Работната заедница да се врши по предлог и огласност на генералниот директор на Работната организација или по предлог на директорот на Основната организација, а не по основите и мерилата кои би ги утврдиле работниците во Основната организација за дефицитарните и неопходните кадри и што оваа одредба, па и Правилникот во целина не содржи такви основни и мерила, Судот утврди дека оваа одредба не е во согласност со член 42 од Законот за станбени односи, односно дека е во спротивност со член 463 од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 181/85  
29 јануари 1986 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
д-р Владимир Митков, с. р.

195

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 5 февруари 1986 година донесе

### О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за распределба на станови донесен од работните луѓе во Работната заедница на органите на управата на општината Битола на собирот одржан на 13 јуни 1983 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната заедница на органите на управата на Собранието на општината Битола на начин предвиден за објавување на самоуправниите општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 173/85 од 11 декември 1985 година, поведе постапка за оценување уставноста и законноста на Правилникот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за неговата законност.

4. На седницата Судот утврди дека оспорениот Правилник го донеле работните луѓе во Работната заедница на органите на управата на собир.

Според член 223 став 1 алинеја 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), работниците во работната заедница на органот на управата со референдум одлучуваат, покрај другото, и за основите и мерилата за распределба на средствата за заедничка потрошувачка, во кои спаѓаат и становите.

Со оглед на тоа што оспорениот акт е донесен на собир на работните луѓе, а не со референдум, Судот утврди дека тој е во спротивност со означената законска одредба.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 173/85  
5 февруари 1986 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
д-р Владимир Митков, с. р.

196

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 5 февруари 1986 година донесе

### О Д Л У К А

1. СЕ ПОНИШТУВА член 47 од Правилникот за станбени прашања, донесен од работниците во Работната заедница на Органот на Управата на општината Титов Велес со референдум одржан на 4 септември 1985 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната заедница на Органот на управата на општина Титов Велес на начин предвиден за објавување на самоуправниите општи акти.

3. На седницата Судот утврди дека со член 47 од оспорениот Правилник е предвидено започнатите предмети пред неговото влегување во сила да се решаваат според неговите одредби.

4. Според член 262 став 1 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, законите, другите прописи и општи акти не можат да имаат повратно дејство, додека според член 577 став 3 од Законот за здружениот труд во самоуправниот општ акт, во согласност со Законот може да се утврди тој акт или одделни негови одредби да можат да имаат повратно дејство само ако тоа го дозволува природата на односите кои се уредуваат со тој самоуправни општ акт.

Со оглед на тоа што природата на односите што се уредуваат со член 47 од оспорениот Правилник не е таква што дозволува повратно дејство, Судот утврди дека оваа одредба не е во согласност со член 262 став 1 од Уставот на СР Македонија и дека е во спротивност со член 577 став 3 од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 229/85  
5 февруари 1986 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
д-р Владимир Митков, с. р.

197

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 5 февруари 1986 година донесе

### О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 22 под в) и г), точка 4 и 5 од Општествениот договор за вработување на општина Струмица, објавен во „Службен гласник на општина Струмица“ бр. 7 од 13 октомври 1981 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, во „Службен гласник на општина Струмица“ и во Самоуправната интересна заедница за вработување на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 268/85 од 8 јануари 1986 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 22 под в) и г), точка 4 и 5 од актот означен во точката 1 на оваа одлука. Постапката е поведена затоа што се постави прашањето за согласноста на означените одредби со Уставот и Законот.

4. Судот на седницата утврди дека, во член 22 под в) од означениот Општествен договор како посебен основ за утврдување приоритет при вработувањето, е предвидено времетраењето на живеењето во местото на вработување и по тој основ се определени мерила.

5. Согласно уставното начело на еднаквост утврдено во Оддел II став 3, алинеја 9 на Основните начела од Уставот на СР Македонија, неприкосновената основа на положбата и улогата на човекот, меѓу другото, ја сочинува и еднаквоста во правата, должностите и одговорностите на луѓето во согласност со Уставот и законот. Притоа, имајќи го предвид општествениот карактер на трудот и на средствата за производство, согласно член 210 став 3 од Уставот на СР Македонија, на секој граѓанин под еднакви услови му се достапни секое работно место и функција во општеството. Според член 253 став 1 од Уставот на СФР Југославија, пак, вработувањето на граѓаните е слободно на целата територија на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Имајќи ги предвид изнесените уставни и законски одредби, Судот утврди дека при определувањето на редот на првенство при вработувањето, времетраењето на живеење во местото на вработување не може да се предвиди како основ, дека тоа не е во согласност со уставните начела на еднаквост и достапност на секое работно место и функција во општеството на сите граѓани под еднакви услови и дека со тоа се доведува во прашање општествениот карактер на трудот и на средствата за производство. Притоа, ако се има предвид фактот дека суштината на општествениот договор за вработување е да се овозможи интензивирање на територијалната и професионалната подвижност на работниците, Судот утврди дека предвидувањето на основот времетраење на живеење во местото на вработување води кон затворање на регионални и локални рамки.

6. Понатаму, разгледувајќи го оспорениот Договор, Судот утврди дека во член 22 под г) се предвидени посебни услови кои треба да ги исполнува невработеното лице, кои понатаму се разработени во точки и за секој услов е предвиден определен број бодови. Притоа, во точките 4 и 5 е предвидено: невработените лица спортисти во дисциплините — фудбал, одбојка, кошарка и борење, чии клубови се натпреваруваат најмалку во Македонска лига, а што настапувале во првата постава на клубот најмалку 2 години да добиваат 30 бода и невработените лица кои постигнуваат врвни резултати како поединци на републичко и сојузно ниво во областа на науката, културата, физичката култура и техничката култура да добиваат 30 бода,

7. Според член 139 од Уставот на СР Македонија и член 579 од Законот за здружениот труд, општествено-политичките заедници, организациите на здружениот труд, другите самоуправни организации и заедници, како и заедниците за вработување со општествен договор, го обезбедуваат и усогласуваат самоуправното уредување на општествено-економските и другите односи од поширок заеднички интерес, меѓу кои и политиката на вработувањето. Во член 11, пак, од Законот за вработувањето и осигурувањето во случај на невработеност („Службен весник на СРМ“ бр. 13/78), меѓу другото, се предвидува со општествен договор за вработување да се усогласува самоуправното уредување на условите и критериумите за приоритет при вработувањето.

Судот оцени дека при ограничени можности за вработување на невработените лица не е во несогласност со член 139 од Уставот на СР Македонија и не е во спротивност со член 579 од Законот за здружениот труд приоритетот да се уреди со општествен договор. Притоа, основите и мерилата за утврдување на тој приоритет ги определуваат учесниците во договорот. Меѓутоа, согласно член 210 став 3 од Уставот на СР Македонија тие основи и мерила треба да обезбедат еднаквост за сите граѓани. Со оглед на тоа што во член 22 под г) точка 4 и 5 посебно е вреднуван статусот на одредени граѓани, Судот утврди дека со тоа тие се ставаат во привилегирана положба и дека оспорената одредба не е во согласност со член 210 став 3 од Уставот на СР Македонија и со уставното начело на еднаквост утврдено во Оддел II став 3 алинеја 9 од Основните начела од Уставот на СР Македонија.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 268/85

5 февруари 1986 година

Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
д-р Владимир Митков, с. р.

198

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 12 февруари 1986 година донесе

### О Д Л У К А

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на здружениот труд во Битола за оценување уставноста и законитоста на членовите 31, 32, 33 и 34 од Правилникот за утврдување на основите и мерилата за стекнување и распоредување на средствата за работа и распределба на средствата за лична и заедничка потрошувачка, донесен од работниците во Органот на Управата во Собранието на Општина Охрид, со референдум одржан на 7 декември 1977 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Органот на управата на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Битола, на 20 јули 1985 година, поднесе предлог за оценување уставноста и законитоста на членовите 31, 32, 33 и 34 од Правилникот означен во точка 1 од оваа одлука. Според наводите во предлогот членовите 31, 32, 33 и 34 од оспорениот Правилник не се во согласност со членовите 126, 127 и 129 од Законот за здружениот труд, затоа што вреднувањето на работите и работните задачи е извршено во фиксен износ и тоа само по основот сложеност на работите и работните задачи. Со оглед на тоа што во Органот на Управата од 1 јануари 1985 година е во сила нов Правилник, се предлага Уставниот суд

да донесе одлука со која ќе утврди дека оспорените одредби од Правилникот во времето на важењето не биле во согласност со уставните и законските одредби.

4. На седницата Судот утврди дека оспорениот Правилник е донесен од работниците со референдум на 7 декември 1977 година. Исто така, Судот утврди дека во означениот Орган на управата, со референдум одржан на 21 декември 1984 година е донесен нов Правилник за утврдување на основите и мерилата за стекнување и распоредување на доходот и за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка. Воедно Судот утврди дека предлогот од Основниот суд на здружениот труд во Битола е поднесен на 20 април 1985 година, што значи дека од престанокот на важењето на оспорениот Правилник (21 декември 1984 година) до поднесувањето на предлогот (20 април 1985 година), не поминало повеќе од 1 година поради што постојат процесни претпоставки да го оценува истиот.

Во однос на оспорените одредби од Правилникот Судот утврди дека „придонесот на работникот во стекнување на личниот доход се утврдува и зависи од: сложеноста; обемот; квалитетот на работите и работните задачи; успешното користење на средствата за работа; остварените заштеди; користењето на работното време; одговорноста; и условите за работа“. Понатаму, Судот утврди дека во член 31 од означениот Правилник сите овие основи предвидени во член 29 со определен процент учествуваат во личниот доход. Така, сложеноста учествува со 35%, обемот 15%, квалитетот 10%, користењето на средствата 5%, остварените заштеди 5%, користењето на работното време 10%, одговорноста 10% и условите под кои се извршуваат работите и работните задачи со 10%. Исто така, Судот утврди дека во член 32, пак, работите и работните задачи во Органот на управата согласно утврдените основи и мерила се рангираат по пат на групирање во четиринаесет групи и во секоја од овие групи се пругирани определени работи и работни задачи. Воедно, Судот утврди дека според член 33 вреднувањето на работите и работните задачи се врши по пат на бодирање. Работите и работните задачи според став 2 од истиот член, пак, се вреднуваат согласно основите и мерилата и рангирањето извршено во групи согласно основите и мерилата со што се добива соодветниот број на бодови. Според ставот 3, збирот

на бодовите добиени по сите основи и мерила претставува вредност на работите и работните задачи изразено во бодови. Во член 34 пак, од Правилникот, за сите четиринаесет групи на работи и работни задачи, утврдени во член 32, даден е вкупниот број на бодови за секоја поодделна група. Така, на пример, во првата група се добиваат 1200 бода, во втората 1060 бода во третата 980 бода и слично.

Од изнесената фактичка положба произлегува дека во член 34 е даден вкупниот број на бодови за поодделните групи, кој вкупен број на бодови по член 31 се расчленува на определен број на проценти по сите предвидени основи. Од тие проценти може да се утврди колку бода носи секој од предвидените основи. (Така, на пример, во првата група вкупен број бодови се 1200, основот сложеност учествува со 35%, а претворена во бодови 35% од 1200 бода изнесува 420 бода).

Според член 22 од Уставот на СР Македонија и член 126 од Законот за здружениот труд, личниот доход на работникот се утврдува според резултатите од неговиот труд и според неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд и со управувањето со средствата во општествена сопственост ги дал за зголемување на доходот во основната организација. За утврдување на личниот доход на работниците, согласно член 23 од Уставот на СР Македонија и член 127 од Законот за здружениот труд, работниците се должни да утврдат основи и мерила.

Со оглед на тоа што во оспорениот Правилник се утврдени основи, а со одредувањето на процентуалното учество во вкупниот број на бодови се утврдени и мерила и тоа не во фиксен износ и не само по основот сложеност, Судот утврди дека означените одредби од Правилникот, во времето на нивното важење, не биле во несогласност со означените уставни одредби и не биле во спротивност со означените одредби од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 160/85  
12 февруари 1986 година  
Скопје

Го заменува претседателот на  
Уставниот суд на Македонија,  
д-р Димитар Поп Георгиев, с. р.

## ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

194

Врз основа на член 244, од Уставот на СФРЈ, Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Словенија, Извршниот совет на Собранието на СР Србија, Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска, Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора, Извршниот совет на Собранието на САП Војводина и Извршниот совет на Собранието на САП Косово, склучија

### ДОГОВОР

#### ЗА МИНИМАЛНИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА БИОЛОШКА РЕПРОДУКЦИЈА НА ШУМИТЕ

Член 1

Учесниците на овој договор се согласни, заради зачувување и унапредување на постојниот шумски фонд, претворање на деградирани шуми и честаци во високи шуми, како и за пошумување на голите шумски површини, да ги утврдат издвојувањето на средства за биолошка репродукција на шумите, минималниот обем на шумско-одгледувачките работи и активностите за унапредување на шумскиот фонд.

Член 2

Учесниците на овој договор се согласни со своите мерки и активности, во рамките на своите права и должности, да ги обврзат корисниците на шумите да издвојуваат средства за биолошка репродукција на шумите според минимална стапка од 7%, а во карстните каменливи предели според стапка од 5%, од вредноста на продадените шумски сортименти на камионскиот пат или на пловниот објект.

Член 3

Учесниците на овој договор се согласни, со своите мерки и активности, во рамките на своите права и должности, да ги обврзат корисниците на шумите да извршат шумско-одгледувачки работи во обем со кој се обезбедува проста репродукција на шумите, сразмерно со извршените сечи.

Член 4

Учесниците на овој договор се согласни да преземаат мерки, во рамките на своите права и должности, за да се донесат долгорочни програми за пошумување на голите шумски површини и за мелио-

рација на деградираните шуми и честаци и да обезбедат трајни извори на средства за реализација на тие програми.

#### Член 5

Учесниците на овој договор се согласни да образуваат координационен одбор за следење и извршување на обврските од овој договор, а стручните работи за одборот да ги врши Сојузниот комитет за земјоделство.

#### Член 6

Овој договор влегува во сила кога ќе го потпишат овластените претставници на учесниците на Договорот.

#### Член 7

Овој договор се објавува во службените весници на социјалистичките републики и на социјалистичките автономни покраини.

18 декември 1985 година  
Белград

#### Потписници:

За Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина,  
д-р Стево Мирјаниќ, член на Советот и претседател на Републичкиот комитет за земјоделство и шумарство,

За Извршниот совет на Собранието на СР Македонија,  
Христо Христоманов, член на Советот и претседател на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство,

За Извршниот совет на Собранието на СР Словенија,  
Милан Кнежевиќ, член на Советот и претседател на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и прехрана,

За Извршниот совет на Собранието на СР Србија,  
м-р Никола Станиќ, член на Советот и претседател на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство.

За Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска,  
Маријан Стрбашиќ, член на Саборот и претседател на Републичкиот комитет за земјоделство и шумарство,

За Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора,  
Филип Огњановиќ, член на Советот и претседател на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство,

За Извршниот совет на Собранието на САП Војводина,  
Петар Илиќ, член на Советот и секретар на Покраинскиот секретаријат за земјоделство, прехранбена индустрија и шумарство,

За Извршниот совет на Собранието на САП Косово,  
Александар Васиќ, член на Советот и претседател на Покраинскиот комитет за земјоделство и шумарство.

## ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

### РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБРАКАЈ

#### 195

Врз основа на член 63 став 1 точка 2 од Законот за железниците („Службен весник на СРМ“ бр. 46/78) и член 10 став 1 точка 2 од Самоуправната спогодба за здружување во Републичка самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај, Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај, во согласност со собранијата на општинските самоуправни интересни заедници за железнички сообраќај со седиште во Скопје, Титов Велес, Штип, Гостивар, Прилеп, Битола и Куманово на седницата одржана на 27 декември 1985 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ПРИДОНЕС ОД ДОХОДОТ И ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБРАКАЈ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЛ ОД ТРОШОЦИТЕ НА РЕПРОДУКЦИЈАТА И ЗА НОРМАЛНИ УСЛОВИ НА СТОПАНИСУВАЊЕ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАКАЈ**

#### Член 1

Во Одлуката за воведување придонес на Републичката самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај за финансирање на дел од трошоците на репродукцијата и за нормални услови на стопанисување во железничкиот сообраќај („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81, 38/82, 24/83, 27/84 и 5/85), во членот 1 зборот „и“ пред подината „1984“ се брише и на негово место се става записка, а во подината „1984“ се додава „и 1985“.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 919  
27 декември 1985 година  
Скопје

Претседател,  
Инајет Даути, с. р.

### ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — МАКЕДОНСКИ БРОД

#### 196

Врз основа на член 103 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 156 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Македонски Брод, Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Македонски Брод, на заедничка седница на соборот на делегатите корисници — работници и Соборот на делегатите даватели на услуги одржана на 30 декември 1985 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА КОРИСНИЦИТЕ — РАБОТНИЦИ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1986 ГОДИНА**

#### Член 1

Стапката на придонесот за здравствена заштита во 1986 година се определува во височина од 8,50% од бруто личниот доход и другите примања во која се содржани:

— стапката на придонесот за задолжителните видови на здравствената заштита, 3,00% и

— стапката на придонесот за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравствената заштита, од 5,50%.

#### Член 2

Тарифата на придонесот за здравствена заштита во случај на повреда на работа и заболување од професионални болести се определува во висина од 0,50%.

Основицата за пресметување на придонесот од претходниот став кај обврзниците кои формираат доход претставува остварениот доход.

Основицата кај обврзниците кои не формираат доход претставуваат бруто личните доходи и другите примања.

Придонес за повреда на работа и заболување од професионални заболувања по стапка од 0,50% пресметуваат и плаќаат и обврзниците на придонес кои не формираат доход за вработените по договор за дело од бруто основицата.

#### Член 3

Посебниот придонес за користење на здравствената заштита во странство се определува во висина од 20% нето личниот доход, односно основицата утврдена со посебна одлука.

Посебниот придонес од претходниот став се распределува по видови на правата сразмерно на стапките, односно тарифата на придонесот определени во член 1 и 2 од оваа одлука.

#### Член 4

Обврзникот за уплата на придонесот должен е при уплатата на придонесите за здравствена заштита и посебниот придонес за користење на здравствената заштита во странство на самиот налог уплатница да даде спецификација за уплатените придонеси по видови на правата со ознаката на основицата и за периодот за кој се пресметува и уплатува придонесот.

Доколку обврзникот на придонесот не го пополни налогот — уплатницата согласно одредбите од претходниот став службата, односно поштата нема да го прими налогот — уплатницата, во смисла на член 82 од Законот за службата на општественото книговодство.

Придонесите ги пресметуваат и уплатуваат обврзниците на начин утврден со Закон, Статутот и другите општи акти на Заедницата.

#### Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1986 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 210

30 декември 1985 година  
Македонски Брод

Собрание на Општинската заедница

Претседател,

Добрица Столеска, с. р.

Собор на даватели на услуги

Претседател,

д-р Наум Пејкоски, с. р.

Собор на работници-корисници на услуги

Претседател,

Ружа Србињоска, с. р.

#### 197

Врз основа на член 112 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 156 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската самоуправа интересна заедница за здравствена заштита — Македонски Брод, Собранието на Општинската самоуправа интересна заедница за здравствена заштита — Македонски Брод, на заедничка седница на Соборот на делегатите — корисници работници и Соборот на делегатите — даватели на услуги, одржана на 30 декември 1985 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ НА КОРИСНИЦИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**

#### Член 1

Придонесите за здравственото осигурување во постојани месечни износи за одделни корисници на здравствена заштита се плаќаат и тоа:

1. за лицата на доброволна и задолжителна практика (волонтери и друго) што не примаат личен доход, ако работат со полно работно време, во износ од 660,00 динари од кои: 206,00 динари за задолжителна здравствена заштита, 412,00 динари за останатите права од здравствената заштита и 42,00 динари во случај на повреда на работа и заболување од професионални болести;

2. за учениците во стопанството односно учениците во училиштата од средно образование за одделни занимања за кои покрај училишната се изведува и практична настава, во износ од 400,00 динари, од кои: 125,00 динари за задолжителните видови на здравствена заштита, 250,00 динари за останатите права од здравственото осигурување и 25,00 динари за случај на повреда на работа и заболување од професионални болести,

3. за лицата кои учествуваат на младински работни акции за кои по прописите на инвалидското осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност, во износ од 350,00 динари од кои: 110,00 динари за задолжителните видови на здравствена заштита, 240,00 динари за останатите права од здравствена заштита,

4. за лицата кои учествуваат во организирани јавни работни акции, ако ја тие работи работат најмалку 6 часа дневно во износ од 660,00 динари од кои: 206,00 динари за задолжителни видови на здравствена заштита, 454,00 динари за останатите видови на здравствена заштита;

5. лицата кои се наоѓаат на обука и осposобување за Општинска одбрана и безбедност и општествена самозаштита, припадниците на територијалната одбрана и на цивилната заштита за време на обука, осposобување и вршење на должности во износ од 350,00 динари од кои: 110,00 динари за задолжителните видови на здравствена заштита 240,00 динари за останатите видови на здравствена заштита;

6. за уживателите на постојана државна помош доделена од страна на бившите президиуми на народните ообранија или извршниот совет, во износ од 660,00 динари од кои: 206,00 динари за задолжителните видови на здравствена заштита и 454,00 динари за останатите права;

7. за членовите на потесното семејство на југословенските работници на привремена работа во странство, кои живеат на подрачјето на Заедницата, а на кои не им е обезбедена здравствена заштита кај странскиот носител на здравственото осигурување, во износ од 660,00 динари на член од кои: 206,00 динари за задолжителните видови на здравствена заштита и 454,00 динари за останатите права;

8. пензионери од странски носители на осигурување додека престојуваат на подрачјето на Заедницата, ако во меѓународен договор не е определено поинаку во износ од 640,00 динари по член од кои: 200,00 динари за задолжителни видови на здравствена заштита и 440,00 динари за останатите права.

## Член 2

Во постојани месечни износи се плаќаат и придонесите за здравствено осигурување во случај на повреда на работа и заболување од професионални болести за:

1. учениците во средното насочено образование и студентите на вишото и високото образование, за времето на практичната работа во врска со наставата, во износ од 140,00 динари;

2. лицата кои учествуваат на младински работни акции кои според прописите за пензиското и инвалидското осигурување се осигурени во случај на инвалидност, во износ од 140,00 динари;

3. лицата кои учествуваат во организирани јавни работни акции, во износ од 140,00 динари.

4. лицата кои се наоѓаат на обука и оспособување за општинска одбрана и безбедност и општествена самозаштита, припадниците на територијалната одбрана и на цивилната заштита, за време на обука, оспособување и вршење на должноста, во износ од 140,00 динари;

5. лицата кои работат помалку од половината од полното работно време во износ од 200,00 динари;

6. лицата кои се наоѓаат на стручно оспособување или преквалификација што ги организира или упатува Заедницата за вработување, како и лицата на професионална рехабилитација или школување во соодветните организации на здружен труд, во износ од 200,00 динари;

7. лицата учесници во активности при природни и други тешки несреќи и активности при противпожарна заштита, во износ од 140,00 динари;

8. лицата кои по барање на надлежните органи за внатрешни работи или овластено службено лице ќе укажат помош на овие органи во вршењето на нивните должности за време на укажување на таквата помош, според соодветните прописи, во износ од 140,00 динари;

9. лицата кои вршат повремени или привремени работи по основа на договор во износ од 200,00 динари.

## Член 3

Придонесите за лицата опфатени со оваа одлука освен за тие од член 1 точка 8 се пресметуваат и плаќаат однапред.

Доколку придонесите се утврдуваат за време покусо од еден месец, за секој календарски ден во соодветниот период се плаќа 1/30 од определениот месечен износ на придонесот.

## Член 4

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за придонесите на здравственото осигурување што се плаќаат во постојани месечни износи за одделни категории корисници на здравствена заштита.

## Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 209

30 декември 1985 година  
Македонски БродСобрание на Заедницата  
Претседател,  
Добрица Столеска, с. р.Собор на даватели на услуги  
Претседател,  
д-р Наум Пејкоски, с. р.Собор на корисници на услуги  
работници  
Претседател,  
Ружа Србиноска, с. р.

## 198

Врз основа на член 106 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83), член 156 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Македонски Брод, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Македонски Брод, на заедничка седница на Соборот на делегатите корисници на услуги — земјоделци и Соборот на делегатите на работниците во организациите на здружениот труд од здравството — даватели на услугите, одржана на 30 декември 1985 година, донесе

## О Д Л У К А

## ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА КОРИСНИЦИТЕ — ЗЕМЈОДЕЛЦИ ЗА 1986 ГОДИНА

## Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на придонесите за финансирање на здравствената заштита на корисниците — земјоделци за 1986 година на подрачјето на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Македонски Брод.

## Член 2

Корисниците — земјоделци плаќаат придонес за здравствена заштита и тоа:

а) за задолжителните видови на здравствена заштита:

— 7,20% од катастарскиот доход и 493,00 динари за секој член од домаќинството за корисниците кои имаат сопствена земја;

— 1.600,00 динари по домаќинство и 493,00 динари за секој член на домаќинството за корисниците кои земаат земја под наем;

б) за правата на здравствена заштита над задолжителните видови што самостојно ги утврдува Заедницата:

— 1,80% од катастарскиот доход и 123,00 динари за секој член на домаќинството — за корисниците кои имаат сопствена земја;

— 400,00 динари по домаќинство и 123,00 динари за секој член на домаќинството — за корисниците кои земаат земја под наем.

## Член 3

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката од 1984 година.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се применуваат од 1. I. 1986 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 204

30 декември 1985 година  
Македонски БродСобрание на Општинската СИЗ  
за здравствена заштита  
Претседател,  
Добрица Столеска, с. р.Собор на даватели на услуги  
Претседател,  
д-р Наум Пејкоски, с. р.Собор на работници-корисници на  
услуги  
Претседател,  
Ружа Србиноска, с. р.



## 199

Врз основа на член 57 став 1 и 2 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 154 став 1 точка 14 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Македонски Брод, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Македонски Брод, на заедничка седница на трите собори на делегатите одржана на 30 декември 1985 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА НАДОМЕСТОК НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ НА**  
**КОРИСНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА КОИ**  
**СЕ УПАТУВААТ НА ПРЕГЛЕД И ЛЕКУВАЊЕ ВО**  
**ДРУГО МЕСТО**

## Член 1

Со оваа одлука се уредува начинот на употребата на превозните средства, условите и начинот на остварувањето на надоместокот на патните трошоци и дневниците за време на патувањето со престој во друго место што им припаѓа на корисниците на здравствена заштита на товар на средствата на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Македонски Брод, (во натамошниот текст: Заедница), а во случај кога од матичниот лекар или лекарска комисија се упатени да користат здравствена заштита надвор од местото на нивното живеелиште и на начин пропишан со Статутот на Заедницата и Правилникот за условите и начинот на користењето на здравствена заштита.

## Член 2

Надоместокот на трошоците за превоз им припаѓа на корисниците спрема тарифата на превозните средства во јавниот патен сообраќај по најкусата релација.

Кога превозот е извршен без претходен налог на матичниот лекар, оправданоста за извршениот превоз ја цени Лекарската комисија дополнително по барање на корисникот и со поднесување на потребните докази.

## Член 3

Надоместокот за превозот се одредува по тарифата на најкусата релација на превозните средства во јавниот сообраќај, железница или автобус.

Кога на иста релација сообраќа и воз и автобус за надоместок се зема пониската тарифа.

## Член 4

Ако корисникот спрема посебни прописи, има право на неограничен број бесплатни патувања во јавниот патен сообраќај, не му припаѓа право на надоместок по оваа одлука

## Член 5

На корисник кој користи здравствена заштита спротивно на одредбите од Статутот и Правилникот не му припаѓа надоместок за патни трошоци.

## Член 6

Налогот, односно упатот за патување во друго место поради амбулантски, специјалистички и контролни прегледи важи, по правило само за едно патување. До колку лекарот специјалист на кого корисникот му е упатен на прв преглед најде дека е потребно испитување и лекување и кај други специјалисти, тоа посебно ќе го констатира, така да првобитниот упат ќе важи и за останатите.

Кога корисникот во смисла на претходниот став е упатен, односно преземен на амбулантно-специјалистичко лекување или испитување, издадениот налог важи за сето време додека трае лекувањето, односно испитувањето.

Здравствената работна организација, односно лекарот на истата, која на упатениот корисник му пружила здравствена заштита, на налогот за патување треба да потврди со печат и потпис, што е доказ дека корисникот патувал и се јавил за здравствена заштита.

## Член 7

Надоместок на име искрашна и сместување за време на патувањето и престој во друго место на корисникот изнесува и тоа:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. на подрачјето на Заедницата, како Прилеп, Крушево и Македонски Брод | 300,00 дин;   |
| 2. во Заедницата, а на подрачјето на СРМ                               | 500,00 дин;   |
| 3. за Скопје   | 600,00 дин;   |
| 4. надвор од подрачјето на СРМ   | 1.000,00 дин; |
| 5. во други центри на републиките и покраините                         | 1.200,00 дин. |

За корисниците — деца до навршување на 7 годишна возраст, надоместокот од претходниот став се намалува за 50%.

## Член 8

Барањето за исплатување на надоместокот од претходниот член стапува првиот нареден ден по завршеното патување, односно завршеното лекување.

## Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1986 година.

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат одлуките за надоместокот на патните трошоци на осигурените лица.

Бр. 203

30 декември 1985 година  
Македонски Брод

Претседател,  
Добрица Столеска, с. р.

## 200

Врз основа на член 32 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83), член 156 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Македонски Брод, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Македонски Брод, на заедничка седница на Соборот на делегатите — работници — корисници и Соборот на делегатите — даватели на услугите, одржана на 30 декември 1985 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА КОРИСНИКОТ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ИЗДРЖУВА ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈСТВОТО И ДЕКА ЧЛЕНОТ НА СЕМЕЈСТВОТО НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ДОВОЛНИ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ**

## Член 1

Со оваа одлука се определуваат условите под кои ќе се сметаат за издржувани лица, членови на семејството и другите лица кои што се корисници на здравствена заштита според Законот како и условите под кои се смета дека издржуваното лице нема сопствени приходи доволни за издржување.

## Член 2

Се смета дека корисникот ги издржува членовите на семејството, ако тие живеат со него во заедничко домаќинство и немаат сопствени приходи доволни за издржување, а корисникот ги издржува од своите приходи.

## Член 3

Се смета дека издржуваните членови на семејството немаат сопствени приходи доволни за издржување, ако нивниот катастарски приход од земјоделство не го надминува износот од 2.180,00 динари годишно, или другите приходи не го надминуваат износот од 2.500,00 динари месечно или, ако катастарскиот приход и другите месечни приходи заедно не го надминуваат износот од 33.180,00 динари годишно по издржувано лице,

## Член 4

Членот на семејството кој не живее во заедничко домаќинство со корисникот ќе се смета за издржувано лице, ако неговите сопствени приходи не го надминуваат износот од претходниот член и, ако корисникот учествува во трошоците за неговата издршка со најмалку 2.500,00 динари месечно.

## Член 5

Лицата кои корисникот ги зел за издржување осигурени се по правило, ако немаат родители. Децата кои имаат еден или двајца родители осигурени се како лица кои корисникот ги зел на издржување, ако родителите поради својата здравствена состојба и други околности не се способни или се спречени за стопанисување (ученици, студенти и сл.) односно не се во состојба да се грижат за децата и за нивното издржување, а децата и нивните родители немаат сопствени приходи доволни за издржување. Сето под услов да двата родители не се способни за стопанисување, или се спречени тоа да го сторат.

Се смета дека децата земени на издржување во смисла на претходниот став немаат сопствени приходи доволни за издржување, ако нивните приходи, односно приходите на нивните родители по член на домаќинство не ги надминуваат износите предвидени во член 3 од оваа одлука.

## Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1986 година.

Со денот на применувањето на оваа Одлука престанува да важи Одлуката од 1984 година.

Бр. 205

30 декември 1985 година  
Македонски Брод

Претседател,  
Добрица Столеска, с. р.

## 201

Врз основа на член 37 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 24 и член 154 став 1 точка 14 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Македонски Брод, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Македонски Брод, на заедничка седница на трите собори на делегатите, одржана на 30 декември 1985 година, донесе

## О Д Л У К А

## ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ПОВРАТНИЦИ ОД СТРАНСТВО

## Член 1

Задолжително здравствено се осигурени како работници и иселениците — повратници од странство и тоа од земјите со кои не постојат меѓународни договори и конвенции за здравствено осигурување како (Австралија, Шведска, Швајцарија и др.), додека редовно се пријавуваат кај Заедницата за вработување, ако во истата се пријавиле во рок од 30 дена по враќањето во СФРЈ, а се населиле на подрачјето на Општинската СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Македонски Брод.

Лицата од претходниот став се стекнуваат со својство на корисници на здравствена заштита, ако во државата од која се враќаат престојувале најмалку 6 (шест) месеци непрекинато.

## Член 2

Придонесот за здравствено осигурување на лицата од претходниот член го плаќа Заедницата за вработување, во постојанен месечен износ од 1.000,00 динари за 1986 година по корисник.

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се исплатува од 1. I. 1986 година. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи одлуката од 1984 година.

Бр. 206

30 декември 1985 година  
Македонски Брод

Претседател,  
Добрица Столеска, с. р.

## 202

Врз основа на член 101 и 103 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 156 став 1 точка 5 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Македонски Брод, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Македонски Брод, на заедничка седница на Соборот на делегатите работници — корисници и Соборот на делегатите на давателите на услуги, одржана на 30 декември 1985 година, донесе

## О Д Л У К А

## ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦАТА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ

## Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основниците за пресметување и плаќање на придонес за здравствена заштита на лицата вработени кај приватни работодавци на подрачјето на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Македонски Брод, а за кои со Законот за здравствена заштита не се утврдени основници.

## Член 2

Основница за пресметување и плаќање на придонес за здравствена заштита и за утврдување на правата од здравствената заштита на лицата вработени кај приватни работодавци, претставува договорениот нето личен доход меѓу приватниот работодавец и работникот кој што неможе да биде помал од:

- за неквалификуваните работници и домашните помошнички, во висина на гарантираниот личен доход од општината во која ја врши својата дејност, утврден со посебен пропис;
- за полуквалификувани работници 25.000,00 дин;
- за квалификувани работници 28.000,00 дин;
- за висококвалификувани работници 34.000,00 дин.

Основниците се утврдени во нето износ.

## Член 3

За учениците од училиштата за средно образование кои покрај училишната изведуваат и практична настава во организација на здружен труд или кај приватни работодавци основница за остварување на правата од здравствена заштита претставува наградата што ја прима, а која неможе да биде помала од:

- за ученици од прва година 2.130,00 дин;
- за ученици од втора година 2.700,00 дин;
- за ученици од трета година 3.770,00 дин;
- за ученици од четврта година 4.300,00 дин.

## Член 4

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи одлуката за утврдување на основниците за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување на лицата вработени кај приватни работодавци.

## Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година. Истата да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 207

30 декември 1985 година  
Македонски Брод

Собрание на Општинската заедница  
Претседател,  
Добрица Столеска, с. р.

Собор на даватели на услуги  
Претседател,  
д-р Наум Пејоски, с. р.

Собор на корисници — работници,  
Претседател,  
Ружа Србиноска, с. р.

## 203

Врз основа на член 57 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83), член 85 став 1 и член 154 став 1, точка 14 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Македонски Брод, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Македонски Брод, на заедничка седница на трите собори на делегатите, одржана на 30 декември 1985 година, донесе

## О Д Л У К А

## ЗА ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП И ПОСМРТНА ПОМОШ

## Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината, условите за стекнување право на надоместок на трошоците за закоп и посмртна помош во случај на смрт на корисник на здравствена заштита (во натамошниот текст — корисник), од подрачјето на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Македонски Брод.

## Член 2

Износот на надоместокот на трошоците за закоп се утврдува и тоа:

- 8.300,00 динари, во случај на смрт на корисник до едногодишна возраст;
- 13.200,00 динари, во случај на смрт на корисник од 1—7 годишна возраст;
- 18.200,00 динари, во случај на смрт на корисник од 7—14 годишна возраст и
- 23.600,00 динари, во случај на смрт на корисник над 14 годишна возраст.

## Член 3

Во случај корисникот да умре надвор од подрачјето на Општинската самоуправни интересна заедница на здравствена заштита — Македонски Брод, надоместокот од претходниот член се зголемува за 50% без обзир каде е закопот извршен.

Доколку корисникот умре во странство надоместокот од член 2 се зголемува за 100% без оглед каде е закопот извршен.

## Член 4

Надоместокот на погребните трошоци се исплаќува на лицата кои ќе го извршат закопот на корисникот, врз основа на изводот од матичната книга на умрениите, потврдата за извршениот закоп и здравствената легитимација на корисникот.

Во случај корисникот да умре во странство, покрај доказите од претходниот став, се поднесува и потврда од дипломатското претставништво од СФРЈ во таа земја дека лицето умрело во странство,

## Член 5

На членовите од потесното семејство на корисникот кој што умрел, а кои тој од својата заработувачка ги издржувал, им припаѓа посмртна помош во висина од едномесечен износ од основицата за надоместокот на личен доход, односно едномесечна последна пензија, материјално обезбедување, привремениот надоместок, при што се зема во предвид и заштитниот додаток кој се исплаќува со пензијата, како и додатокот на инвалидност кој се исплаќува со инвалидската пензија што му припаѓала на умрениот корисник по прописите на пензиското и инвалидското осигурување.

Се смета дека корисникот ги издржувал членовите на семејството, ако членовите на семејството користеле здравствена заштита по основ на корисникот кој умрел.

## Член 6

Барањето за исплата на надоместокот на погребните трошоци и посмртна помош стасува со денот на смртта, односно закопот на корисникот.

## Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1986 година.

## Член 8

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за височината на износот на трошоците за закоп и посмртна помош.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 208

30 декември 1985 година  
Македонски Брод

Собрание на Заедницата,  
Претседател,  
Добрица Столеска, с. р.

## ЗАЕДНИЦА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА — НЕГОТИНО

## 204

Врз основа на член 34 од Законот за физичка култура („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 17 став 3 од Статутот на ОСИЗ за физичка култура — Неготино, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 15 јануари 1986 година, донесе

## О Д Л У К А

## ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКОВНАТА СТАПКА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА НА ОСИЗ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА — НЕГОТИНО И ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО РСИЗ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА ЗА 1986 ГОДИНА

## Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат средствата, односно стапките на придонес што ги плаќаат основните организации на здружен труд во областа на стопанството од остварениот доход, работните луѓе од личен доход од нестопанство, од земјоделска дејност и самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност, заради обезбедување средства на ОСИЗ за физичка култура — Неготино и РСИЗ за физичка култура за 1986 година.

## Член 2

За остварување на својата програма во 1986 година, ОСИЗ за физичка култура — Неготино средствата ќе ги обезбедува од следните извори:

- придонес од остварен доход во стопанството, по стапка од 0,40%;
- придонес од личен доход од нестопанството, по стапка од 0,60%;
- придонес од земјоделска дејност, по стапка од 0,55%;
- придонес од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност по стапка од 1,00%.

## Член 3

Организациите на здружен труд од областа на основното и средното насочено образование ќе плаќаат придонес од личните доходи по стапка од 0,30%, а организациите од областа на општествената заштита на деца ќе плаќаат придонес, по стапка од 0,40% од личен доход во нестопанството.

## Член 4

ОСИЗ за физичка култура — Неготино, за остварување на програмата на РСИЗ за физичка култура од општ интерес за Републиката, здружува средства врз основа на посебен договор.

## Член 5

Се овластува Службата на општествено книговодство средствата договорени за 1986 година за РСИЗ за физичка култура да ги издвојува на живна жиро сметка врз основа на посебно овластување каде ќе биде утврдена динамиката на пренесувањето на средствата за 1986 година.

## Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на СРМ“ и „Службен гласник на Општина Неготино“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 02-5/86

15 јануари 1986 година

Неготино

Претседател,  
Атанас Најдов, с. р.

### ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА — НЕГОТИНО

## 205

Врз основа на член 196 од Законот за самоуправни интересни заедници за образование и воспитание („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83), член 10 и 20 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската самоуправни интересна заедница за образование и наука — Неготино и член 11 од Статутот на Заедницата, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 5 февруари 1986 година, донесе

## О Д Л У К А

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОСИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА — НЕГОТИНО ЗА 1986 ГОДИНА

## Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите за ОСИЗ за образование и наука — Неготино за 1986 година.

## Член 2

За финансирање на дејностите од надлежност на ОСИЗ за образование и наука — Неготино во 1986 година ќе се уплатуваат средствата од следните извори и по следните стапки:

1. придонес од личен доход од работен однос од стопанството и нестопанството, по стапка од 5,30%;
2. придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,20%;
3. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска и занаетчиска дејност, по стапка од 0,20%.

## Член 3

По исклучок од член 2 став 1 точка 1 од оваа одлука, организациите на здружен труд од основното образование, средното насочено образование и организациите од областа на социјалната заштита, придонесот од личен доход од работен однос ќе го пресметуваат и уплатуваат, по стапка од 2,65%, а организациите од областа на непосредна детска заштита ќе уплатуваат придонес од личен доход, по стапка од 3,70%.

## Член 4

Основица за пресметување на придонесот од член 2 на оваа одлука за точката 1 (придонес од личен доход од работен однос), се бруто личните доходи на вработените,

## Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

## Член 6

Оваа одлука ќе биде објавена во „Службен гласник на Општина Неготино“.

Бр. 03-26

18 февруари 1986 година

Неготино

Претседател,  
Атанас Трајков, с. р.

### ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — НЕГОТИНО

## 206

Врз основа на член 14 точка 5 од Законот за културата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 1 од Законот за изменување на Законот за Самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ број 43/78) и член 23 од Статутот на ОСИЗ за културата — Неготино, Собранието на ОСИЗ за културата — Неготино, на седницата одржана на 28 јануари 1986 година, донесе

## О Д Л У К А

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ДОХОД И ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА НЕГОТИНО ЗА 1986 ГОДИНА

## Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на стапките на придонесите од доход и личен доход од работен однос заради обезбедување на приходи на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Неготино за 1986 година.

## Член 2

Стапките на придонесите за задоволување на потребите во областа на културата за 1986 година изнесуваат:

- од доход на ОЗТ — 0,50%;
- од личен доход од работен однос, нестопанство — 0,30%;
- од личен доход од земјоделска дејност — 0,55%;
- од личен доход на самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност — 1,00%.

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ односно „Службен гласник на Општина Неготино“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 10

-28 јануари 1986 година

Неготино

Претседател,  
Димче Бањански, с. р.

### ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — НЕГОТИНО

## 207

Врз основа на член 58 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на СРМ“ бр. 13/78) и член 13 точка 4 од Статутот на ОСИЗ за вработување на Општина Неготино, Собранието на Заедницата за вработување, на седницата одржана на 28 февруари 1986 година, донесе

## О Д Л У К А

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1986 ГОДИНА

## Член 1

1. Придонесот за вработување од бруто личниот доход на вработените за 1986 година се утврдува по стапка од 0,77%.

## Член 2

Придонесот за вработување се плаќа и пресметува според основата за пресметување на придонес за вработување и тоа:

1. за вработените во ОЗТ од областа на стопанството и нестопанството и за работниците вработени кај работодавци — личниот доход на работниците, во кој се содржани придонесите и даноците што се плаќаат од бруто личниот доход и тоа по стапка од 0,77‰,

2. по исклучок од точка 1 од овој член организациите на здружен труд од основното и средното насочено образование ќе плаќаат придонес по стапка од 0,40‰, а организациите од општествена заштита на децата, и организациите што вршат дејност и заштита на културни блага и сценоко-музичката дејност ќе плаќаат придонес по стапка од 0,50‰ од бруто личниот доход на вработените;

3. за работодавецот — основницата според која плаќа данок од личен доход, по стапка од 2‰,

4. за работодавецот кој данокот го плаќа во годишен паушален износ придонесот го утврдува Заедницата за вработување во висина од 10‰ од паушалниот износ на данокот.

## Член 3

Облогот и наплатата на придонесот за вработување од точка 3 и 4 го врши Управата за општествени приходи при Собранието на општина Неготино.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила веднаш по донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година и ќе се објави во „Службен гласник на општина Неготино“ и „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-65

26 февруари 1986 година  
Неготино

Претседател,

дип. шум. инж. Л. Лазаров, с. р.

## ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — НЕГОТИНО

208

Врз основа на член 60, став 1 од Законот за определени облици на општествената заштита на децата и самоуправниот интересен заедници за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81) и член 14 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Неготино, Собранието на ОСИЗ за општествена заштита на децата — Неготино, на седницата одржана на 24 јануари 1986 година, донесе

## О Д Л У К А

## ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ОСИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — НЕГОТИНО ЗА 1986 ГОДИНА

## Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесот од личен доход на вработените, од личен доход за земјоделска дејност и личен доход од самостојно вршење на стопанска и професионална дејност, за Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Неготино.

## Член 2

Стапките на придонесот што ќе се плаќаат на ОСИЗ за општествена заштита на децата — Неготино, изнесуваат:

1. придонес од личен доход од работен однос во стопанство и нестопанство, по стапка од 1,90‰;
2. придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,15‰;
3. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска и професионална дејност, по стапка од 1,00‰.

## Член 3

Организациите на здружен труд од основното и средното насочено образование ќе плаќаат придонес и даноци од личните доходи во висина од 50‰, а организациите од општествената заштита на децата и организациите што вршат дејност и заштита на културни блага и сценоко-музичката дејност, во висина од 70‰ од општата стапка што ја плаќаат ОЗТ и КОС, освен за придонесите за пензиско и инвалидско осигурување и здравствена заштита.

## Член 4

Основницата за пресметување на придонесот од член 2 точка 1 се бруто личните доходи на вработените во стопанството и нестопанството.

## Член 5

Оваа одлука влегува во сила по донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година. Истата ќе биде објавена во „Службен весник на СРМ“ и „Службен гласник на општина Неготино“.

Бр. 02-6/1

24 јануари 1986 година  
Неготино

Претседател,

Блажо Станоев, с. р.

## ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — НЕГОТИНО

209

Врз основа на член 83 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78 и 43/78) и член 12 од Статутот на ОСИЗ за социјална заштита — Неготино, Собранието на општинската СИЗ за социјална заштита, на седницата одржана на 27 февруари 1986 година, донесе

## О Д Л У К А

## ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОСИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — НЕГОТИНО

## Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од доходот на основните организации на здружениот труд, од личниот доход од работен однос, од личниот доход од самостојно вршење стопанска дејност и од личниот доход од самостојно вршење на нестопанска дејност.

## Член 2

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на ОСИЗ за социјална заштита — Неготино изнесуваат:

- придонес од доходот на основните организации на здружен труд, по стапка од 0,55‰;
- придонес од личен доход од работен однос по стапка од 0,57‰;
- придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,60‰;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска и стопанска дејност, по стапка од 0,60‰.

## Член 3

Обврзниците на придонесот од доходот за социјална заштита се основните организации на здружен труд и другите корисници на општествени средства определени со Одлуката за утврдување на стопанските и нестопанските дејности („Службен лист на СФРЈ“ бр. 14/77), во областа на дејностите од 01 до 11.

Основницата за пресметување на придонесот од доход на организациите на здружен труд од став 1 на овој член претставува остварениот доход.

## Член 4

Во поглед на пресметувањето, уплатувањето, застарената присилна наплата на придонесите за социјална заштита од доходот на ОЗТ се применуваат одветните одредби на Законот за доход на ОЗТ („Службен весник на СРМ“ бр. 47/73, 11/74, 15/76, 25/76, 33/76 и 44/76).

## Член 5

Стапката на придонесот од личен доход од земјоделска дејност е пропорционална. Разрезот ќе го врши Управата за приходи — Неготино.

## Член 6

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 02-45 од 1985 година.

## Член 7

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 02-714  
27 февруари 1986 година  
Неготино

Претседател,  
Нахо Дуровиќ, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА —  
НЕГОТИНО

## 210

Врз основа на член 160 и 162 од Статутот на ОСИЗ за здравствена заштита — Неготино, Собранието на ОСИЗ за здравствена заштита, на седницата одржана на 4 февруари 1986 година, донесе

## О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДРЕДЕНИ КАТЕГОРИИ НА ОСИГУРЕНИЦИ

## Член 1

Придонесите за здравствена заштита што се плаќаат во постојани месечни износи за 1986 година се плаќаат за:

1. лицата на доброволна практика (волонтери) што не примаат личен доход, ако работат со полно работно време, во износ од 1000 динари;

2. учениците во средните училишта за одделни занимања за кои покрај училишната се изведува и практична настава во ОЗТ, училиштето или кај приватни работодавци, во износ од 500 динари;

3. лицата на школување, стручно усовршување или постдипломски студии кои поради тоа го прекинале вработувањето, а за тоа време примаат стипендија, во износ од 1.000 динари;

4. лицата кои организацијата пред да ги вработи ги упати како свои стипендисти на практична работа во друга организација заради стручно усовршување и осposобување, 1.000 динари;

5. лицата кои учествуваат на младински работни акции, а кои според прописите на пензиското и инвалидското осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност, ако работат 6 часови дневно, во износ од 500 динари;

6. лицата кои учествуваат на јавни работни акции организирани од општествено-политички заедници, ако работат најмалку 6 часови дневно, во износ од 500 динари;

7. лицата кои се наоѓаат на обука и осposобување за општонародна одбрана и безбедност и општествена самозаштита, припадниците на територијалната одбрана и на цивилната заштита за време на обука, осposобување и вршење на должноста, во износ од 500 динари;

8. за членовите на потесното семејство на југословенските работници на работа во странство кои живеат на подрачјето на заедницата, а на кои не им е обезбедена здравствена заштита кај странски носител на осигурувањето, се плаќа придонес во постојан износ од 500 динари по член;

9. на лицата корисници на инвалиднина според прописите за пензиското и инвалидското осигурување и тоа само во случај на потреба од лекување во врска со повредата или заболување што предизвикало телесно оштетување на кои им припаѓа право на инвалиднина во износ од 500 динари;

10. иселениците повратници во колку се пријават редовно во СИЗ за вработување, во износ од 1.000 динари;

11. брачните другари односно родители осигурени според член 29 од Законот за здравствената заштита, во износ од 1.000 динари;

12. членовите на семејството на осигуреникот кој се наоѓа на отслужување на воениот рок во ЈНА, ако пред тоа ги исполни потребните услови, во износ од 500 динари;

13. членовите на семејството на осигуреникот кој се наоѓа на издржување казна затвор, ако на осигуреникот не му престанува работниот однос во ОЗТ за време на извршување на казната во износ од 150 динари.

## Член 2

Во постојани месечни износи се плаќаат придонеси за здравствено осигурување и за случај несреќа на работа и заболување од професионална болест во износ од 150 динари и тоа за лицето од член 16 од Статутот на Заедницата.

## Член 3

Платените придонеси од точка 1 до 7 од оваа одлука по видови на здравствена заштита ќе се распоредуваат во следната структура:

— за задолжителните видови здравствена заштита 50%;

— за здравствената заштита што самостојно ја утврдува заедницата 45%;

— за несреќа на работа и професионално заболување 5%.

Придонесите од точка 8 до 13 се распоредуваат:

— за задолжителни видови здравствена заштита 53%;

— за останати видови на здравствена заштита 47%.

## Член 4

Придонесите за лицата опфатени со член 1 и 2 од оваа одлука се пресметуваат и плаќаат месечно наназад со исклучок на придонесите од член 1 точка 8.

## Член 5

Со денот на влегувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 0231-393 донесена од оваа Заедница на 26 декември 1984 година.

## Член 6

Оваа одлука влегува во сила и ќе се применува од 1 јануари 1986 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 44/6

4 февруари 1986 година  
Неготино

Претседател,  
Иван Шалев, с. р.

## 211

Врз основа на член 160 и 162 од Статутот на ОСИЗ за здравствена заштита — Неготино, Собранието на ОСИЗ за здравствена заштита — Неготино, на седницата одржана на 4 февруари 1986 година, донесе

## О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦИ ЗА ПЛАЌАЊЕ И ПРЕСМЕТУВАЊЕ ПРИДОНЕСИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ

## Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основици за пресметување и плаќање на придонесот за здравствена заштита на лица вработени кај приватни работодавци за кои со закон не се утврдени основици за придонес.

## Член 2

Основницата за пресметување и плаќање на придонес за здравствена заштита и за остварување на одредени права од здравствената заштита на лица вработени кај приватни работодавци претставува договорниот чист личен доход меѓу приватниот работодавец и работникот кој што не може да биде помал од:

- за неквалификувани работници и домашни помошнички 20.000 динари;
- за полуквалификувани работници — 25.000 динари;
- за квалификувани работници — 30.000 динари;
- за висококвалификувани работници — 35.000 динари;
- за работници со висока стручна подготовка — 40.000 динари.

Доколку во текот на годината износите предвидени во претходниот став останат под износот на гарантираниот личен доход, за основа на која се донесена оваа одлука се зема гарантираниот личен доход во СР Македонија.

## Член 3

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката на оваа заедница бр. 393 од 26 декември 1984 година.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила и ќе се применува од 1 јануари 1986 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0231-44/7

4 февруари 1986 година

Неготино

Претседател,  
Иван Шалев, с. р.

## 212.

Врз основа на член 18 од Самоуправната спогодба за основање на ОСИЗ за здравствена заштита — Неготино и член 160 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Неготино, Собранието на ОСИЗ за здравствена заштита — Неготино, на седницата одржана на 4 февруари 1986 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА НЕГОТИНО ЗА 1986 ГОДИНА**

## I

Придонесот за здравствена заштита на земјоделците — осигуреници за 1986 година ќе се пресметува и наплатува:

1. на осигуреници — земјоделци кои имаат сопствена земја (катастарски приход):
  - а) по стапка од 4% од катастарскиот приход од кои:
    - за задолжителни видови здравствена заштита, 1,8%;
    - за здравствена заштита која самостојно ја утврдува заедницата, 2,2%;
2. На осигуреници кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска дејност:
  - а) по 500 динари, од домаќинство од кои:
    - за задолжителни видови на здравствена заштита, 300 динари;
    - за здравствена заштита што самостојно ја утврдува Заедницата, 200 динари.

## II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по нејзиното објавување во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 0231-44/5

4 февруари 1986 година

Неготино

Претседател,  
Иван Шалев, с. р.

## Огласен гез

## СУДСКИ ОГЛАСИ

## ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Од страна на Љубљанска банка Основна банка — Скопје на лицето Макрески Милош, предлагач во оваа постапка, по негова тековна сметка бр. 40100-020-21-840-8017-3709/24 издадени се чекови на 8. I. 1986 год. и тоа чекови под бр. 767226 до 767230 кои што се загубени најверојатно во Стоковната куќа „Скопјанка“ — Скопје. Се моли секој оној кај кого се наоѓаат чековите или кој нешто знае или за пречки за водење на постапката за амортизација да се јави во судот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно, постапката за амортизација на овие чекови ќе продолжи.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 17/86. (64)

## ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителот Мекиќ Мујо од с. Ватинци, Скопско, против тужената Мекиќ Дајана, моминско Вишиќ, со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 2.000,00 динари.

Се повикува тужената Мекиќ Дајана да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или во истиот рок да ја достави својата точна адреса на живеење.

Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена на испата, согласно одредбите од Законот за процесната постапка ќе и биде поставен привремен старател кој ќе ги штити нејзините права и интереси.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, XV П. бр. 731/86. (59)

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителката Јасмина Ибрахими од Скопје, против тужениот Сафет Ибрахими од истото место, а сега со непозната адреса на живеење во САД. Вредност на спорот 2.000 динари.

Се повикува тужениот Сафет Ибрахими од Скопје да се јави во рок од 30 дена во судот или да ја достави точната адреса на живеење. Во спротивно ќе му биде одреден привремен старател согласно член 84 од ЗПП кој ќе ги штити неговите интереси во постапката.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, III. П. бр. 1105/86. (60)

Пред Општинскиот суд Скопје II се води постапка под ВПС бр. 366/86 по предлог на Лазаревски Сречко од с. Радишани против Народна банка на Југославија — Војни сервис — Белград, за повиштување на чекот бр. 6105716 во износ од 10.000 динари издаден од Народна банка на Југославија — Војни сервис Белград.

Се повикува лицето кое го држи чекот да го пријави на судот, или, пак, да го извести судот за лицето кое ја држи исправата.

Се предупредува лицето задолжено за чекот дека со поведување на оваа постапка не може полноважно да ги исполнува обврските, да го пренесе, обнови, преправи, замени или да издаде нов.

Се повикува секој што има правен интерес да стави приговор на поведувањето на постапката.

Горните пријавувања важат во рок од еден месец од денот на објавувањето на огласот. Ако во тој рок не се пријави држењето на чекот или не се стави приговор против предлогот за неговото повиштување, судот ќе донесе решение со кое чекот ќе го поништи.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, ВПС. бр. 66/86. (61)

| <b>СОДРЖИНА</b>                                       |  | Страна |  |
|---|--|--------|--|
| 182.  | Одлука за изменување и дополнување на Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — —  | 289    | та самоуправна интересна заедница за железнички сообраќај за финансирање на дел од трошоците на репродукцијата и за нормални услови на стопанисување во железничкиот сообраќај — — — — — 310                                     |
| 183.  | Одлука за определување на повисок износ на пензија на корисниците — просветни работници кои воспитно-образовната дејност ја вршеле во 1944 и 1945, односно 1946 година и во таа дејност оствариле право на пензија — — — — — | 293    | МАКЕДОНСКИ БРОД  |
| 184.  | Одлука за висината на посебниот надоместок што се плаќа за друмските моторни возила — — — — —  | 299    | 196. Одлука за стапките и тарифата на придонесот за здравствена заштита на корисниците — работници и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за 1986 година — — — — — 310                |
| 185.  | Решение за разрешување и именување претседател, заменик на претседателот, судии, обвинители и заменик на обвинителот во Вишиот суд на честа на резервните воени старешани — — — — —  | 299    | 197. Одлука за придонесите за здравствена заштита што се плаќаат во постојани месечни износи за одделни категории на корисници на здравствена заштита — — — — — 311  |
| 186.  | Решение за разрешување од должноста помошник на претседателот на Републичкиот комитет за меѓународни односи — — — — —  | 299    | 198. Одлука за висината на придонесите за финансирање на здравствената заштита на корисниците — земјоделци за 1986 година — — — — — 312  |
| 187.  | Решение за именување началник на Бирото за претставки и предлози во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија — — — — —   | 299    | 199. Одлука за надоместок на патните трошоци на корисниците на здравствена заштита кои се упатуваат на преглед и лекување во друго место — — — — — 313   |
| 188.  | Решение за разрешување од должноста помошник на републичкиот секретар за народна одбрана — — — — —   | 299    | 200. Одлука за условите под кои се смета дека корисникот на здравствена заштита издржува членови на семејството и дека членот на семејството нема сопствени приходи доволни за издржување — — — — — 313                          |
| 189.  | Решение за разрешување од должноста помошник на директорот на Републичкиот завод за општествено планирање — — — — —  | 300    | 201. Одлука за прифаќање на здравствено осигурување на повратници од странство — — — — — 314   |
| 190.  | Решение за именување индивидуален работоводен орган на Македонската филхармонија — — — — —   | 300    | 202. Одлука за утврдување на основните за пресметување и плаќање на придонес за здравствена заштита на лицата вработени кај приватни работодавци — — — — — 314   |
| 191.  | Наредба за определување на месечниот износ на висината на цивилната инвалиднина на цивилните инвалиди од војната во 1986 година — — — — —  | 300    | 203. Одлука за висината на износот на трошоците за заков и посмртна помош — — — — — 315  |
| 192.  | Наредба за пропишување на потсметки на уплатните сметки, како и за утврдување на збирни стапки за уплатување на придонесите од личниот доход на работниците и од доходот — — — — —   | 300    | НЕГОТИНО   |
| 193.  | Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 4/86 од 23 јануари 1986 година — — — — —   | 305    | 204. Одлука за утврдување на пресметковната стапка за здружување на средства за осигурување на програмата на ОСИЗ за физичка култура — Неготино и здружување на средства во РСИЗ за физичка култура за 1986 година — — — — — 315 |
| 194.  | Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 181/85 од 29 јануари 1986 година — — — — —   | 306    | 205. Одлука за утврдување стапките на придонесите за ОСИЗ за образование и наука — Неготино за 1986 година — — — — — 316   |
| 195.  | Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 173/85 од 5 февруари 1986 година — — — — —   | 307    | 206. Одлука за утврдување на висината на стапките на придонесите од доход и личен доход на работниците за задоволување на потребите и интересите во областа на културата на општина Неготино за 1986 година — — — — — 316        |
| 196.  | Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 229/85 од 5 февруари 1986 година — — — — —   | 307    | 207. Одлука за утврдување висината на стапките на придонес за вработување за 1986 година — — — — — 316   |
| 197.  | Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 268/85 од 5 февруари 1986 година — — — — —   | 308    | 208. Одлука за утврдување на стапките на придонесот за ОСИЗ за општествена заштита на децата — Неготино за 1986 година — — — — — 317   |
| 198.  | Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 160/85 од 12 февруари 1986 година — — — — —  | 308    | 209. Одлука за утврдување стапките на придонесите на ОСИЗ за социјална заштита — Неготино — — — — — 317  |
| <b>Општествени договори и самоуправни спогодби</b>    |  |        | 210. Одлука за утврдување на висината на придонесите за здравствена заштита што се плаќаат во постојани месечни износи за одредени категории на осигуреници — — — — — 318  |
| 194.  | Договор за минималните критериуми за биолошка репродукција на шумите — — — — —   | 309    | 211. Одлука за утврдување основни за плаќање и пресметување придонеси за здравствена заштита на лица вработени кај приватни работодавци — — — — — 318  |
| <b>Општи акти на самоуправните интересни заедници</b> |  |        | 211. Одлука за утврдување висината на придонесот за здравствена заштита на земјоделците на подрачјето на општината Неготино во 1986 година — — — — — 319   |
| <b>СКОПЈЕ</b>   |  |        |  |
| 195.  | Одлука за изменување на Одлуката за воведување придонес од доходот и висината на стапката на придонесот на Републичка-   |        |  |